



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3770 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

91001 - СКОПЈЕ, п.факс 51

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 9 март 1988
Скопје
Број 7
Год. XLIV

Аконтацијата за 1988 година изнесува 12.000 динари. Овој број чини 800 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

83.

Врз основа на член 376, став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО НА АМОРТИЗАЦИЈАТА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА

Се прогласува Законот за намалување на пресметувањето на амортизацијата на општествените средства,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 23 февруари 1988 година.

Бр. 08-575/1
23 февруари 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО НА АМОРТИЗАЦИЈАТА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА

Член 1

Организациите на здружениот труд и другите корисници на општествени средства до крајот на 1990 година можат да го намалат пресметувањето на амортизацијата до 50% за градежните објекти кои служат за вршење на дејностите што со Одлуката за единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“ број 34/76, 72/82, 77/82 и 71/83), се распоредени во областа 12 — Образование, наука, култура и информации, освен за издавачката и новинско-издавачката дејност (подгрупа 12031), радиото и телевизијата (подгрупа 12035) и кинематографијата (подгрупа 12036), во областа 13 — Здравствена и социјална заштита, освен дејноста на аптеките (подгрупа 13016).

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

84.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ШТЕДЕЊЕТО, СУПСТИТУЦИЈАТА И РАЦИОНАЛНОТО КОРИСТЕЊЕ НА СИТЕ ВИДОВИ ЕНЕРГИЈА

Се прогласува Законот за учество на Социјалистичка Република Македонија во финансирањето на штедењето, супституцијата и рационалното користење на сите видови енергија,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 23 февруари 1988 година.

Бр. 08-574/1
23 февруари 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ШТЕДЕЊЕТО, СУПСТИТУЦИЈАТА И РАЦИОНАЛНОТО КОРИСТЕЊЕ НА СИТЕ ВИДОВИ ЕНЕРГИЈА

Член 1

Со овој закон се уредува начинот на обезбедувањето на средствата за учество на Социјалистичка Република Македонија во финансирањето на штедењето, супституцијата и рационалното користење на сите видови енергија.

Член 2

Средствата за финансирање на намената од член 1 на овој закон се обезбедуваат со издвојување на 0,5% од доходот на организациите на здружениот труд.

Основица за издвојување на средствата од став 1 на овој член претставува основницата за пресметување на данокот од доход на организациите на здружениот труд.

Член 3

Средства за намените од член 1 на овој закон издвојуваат основните организации на здружениот труд, работните организации кои во својот состав немаат основни организации на здружен труд, земјоделските и други задруги, договорните организации на здружениот труд, работните заедници што во организациите на здружениот труд вршат определени работи од заеднички интерес за основните организации во нивниот состав, работните заедници што таквите работи ги вршат за земјоделска и друга зад-

руга, деловните заедници, банките, заедниците за осигурување имоти и лица и други финансиски организации и други форми на здружување на трудот и средствата (основна организација и друга самоуправни организација и заедница), кои во Одлуката за единствена класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“ бр. 34/76, 62/77, 72/80, 77/82, 71/83, 68/84, 76/85, 28/86, 72/86 и 78/87), се распоредени во областа од 01 до 11 и во областа 12, подгрупата 120363 — Изнајмување и дистрибуција на филмови.

Средства издвојуваат и основните организации и другите самоуправни организации и заедници, чие седиште се наоѓа во друга социјалистичка република или социјалистичка автономна покраина, за доходот што го остваруваат во делот на организацијата односно заедницата, која трајно врши дејност на територијата на Социјалистичка Република Македонија.

Под трајно вршење на дејноста се подразбира вршење на дејноста најмалку 6 месеци, односно 3 месеци — ако дејноста се врши сезонски.

Член 4

Средствата од член 2 на овој закон се уплатуваат на посебна републичка сметка — Средства за штедење, супституција и рационално користење на сите видови енергија.

Средствата од став 1 на овој член ќе се користат според Програмата за штедење, супституција и рационално користење на сите видови енергија до 2000 година, што ја донесува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 5

Во однос на пресметувањето и уплатувањето на средствата, се применуваат одредбите од Законот за данокот од доход на организациите на здружениот труд.

Член 6

Надлежен орган за постапување по одредбите на Законот за санација и престанок на организациите на здружениот труд за ослободување, за одлагање на плаќањата или за намалување на обврските на организациите на здружениот труд во предсанационата постапка и постапката за санација, по обврските утврдени со овој закон, е Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

85.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО 1988 ГОДИНА

Се прогласува Законот за привремена забрана на располагањето со општествени средства за нестопански и непроизводствени инвестиции во 1988 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 23 февруари 1988 година.

Бр. 08-573/1
23 февруари 1988 година Претседател
Скопје на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулпет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО 1988 ГОДИНА

Член 1

Со овој закон се утврдува привремена забрана на располагањето со општествени средства во согласност со Законот за привремено ограничување на располагањето со општествените средства за нестопански и непроизводствени инвестиции во 1988 година („Службен лист на СФРЈ“, број 84/87 — Сојузен закон) и се определува износот на средства кој во 1988 година може да се користи за нестопански и непроизводствени инвестиции.

Член 2

Корисниците на општествени средства од член 1 од Сојузниот закон, можат да располагаат со општествени средства за прибавување на градежни објекти и предмети на опрема или за други инвестиции што се наменети за вршење на работи на нестопански и непроизводствени дејности во 1988 година во вкупен износ од 4.109 милиони динари.

Член 3

Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, ги утврдува корисниците на општествени средства и износот на средства што во 1988 година можат да го користат за нестопански и непроизводствени инвестиции, во рамките на износот на средствата од член 2 на овој закон, врз основа на барање што се доставува до републичкиот орган на управата надлежен за работите на финансите во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Барањето од став 1 на овој член содржи:

- назив и намена на градежниот објект, односно предметот на опрема;
- вкупна пресметковна вредност на градежниот објект, односно предметот на опрема;
- извор на финансирање и динамика на вложување;
- доказ за обезбедени средства; и
- податоци за тоа дали користел средства во 1987 година и во кој обем.

Член 4

Службата на општественото книговодство во СР Македонија поднесува тримесечно извештај до Извршниот совет на Собранието на СР Македонија за извршувањето на овој закон, а годишен извештај до 31 јануари 1989 година до Собранието на СР Македонија.

Член 5

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

86.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ ОД ДОХОДОТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот од доходот на организациите на здружениот труд.

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 23 февруари 1988 година.

Бр. 08-576/1
23 февруари 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ВА ДАНОКОТ ОД ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Член 1

Во Законот за данокот од доход на организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 42/80, 38/81, 38/83, 22/85, 42/85 и 48/85), во член 8 алинеја 3 се брише.

Во алинеја 10 зборовите: „истражувачки развојните работи“ се заменуваат со зборовите: „научно-истражувачките работи, пронаоѓаштвото и рационализаторството“, а зборовите: „и во самостојните истражувачки организации“ се бришат.

Алинеите 14, 15, 16, 17 и 18 се менуваат и гласат: „— делот од доходот што е остварен врз основа на развојна премиија или по друг законски пропишан основ за определени намени;

— делот од доходот за обврските од доходот што не зависат од големината на остварениот доход, освен паричните казни за стопански престапи и прекршоци;

— бруто личните доходи на работниците по основ на тековната работа, а најмногу до висината на просечниот личен доход во стопанството на Републиката во претходната година;

— делот од доходот остварен по работник во нововведените смени со кои се зголемува искористувањето на капацитетите, во траење од три години од воведувањето на новата смена;

— делот од доходот во висина на средствата вложени во малото стопанство“.

Во алинеја 23, на крајот, точката се заменува со точка и запирка и се додаваат три нови алинеи, кои гласат:

„— делот од доходот во двоен, а за САП Косово во троен износ на средства што организацијата на здружениот труд ќе ги здружи над износот на средствата здружени во согласност со Законот за средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година;

— делот од доходот во висина на средствата вложени за финансирање на научно-истражувачката работа преку научно-истражувачките организации регистрирани за вршење на таа дејност, но намалувањето да не може да биде поголемо од 50% од пресметаниот данок од доход, на таа основна организација на здружениот труд;

— делот од доходот во висина на средствата вложени во дисперзија на помали објекти на стопански недоволно развиените краишта и во ридско-планинските и пограничните подрачја во СР Македонија“.

Член 2

Во член 10 став 1 стапката „1,5%“ се заменува со стапката „0,80%“.

Во алинеја 1 стапката „6%“ се заменува со стапката „5,5%“, алинеја 2 стапката „3%“ се заменува со стапката „2,5%“ и во алинеја 3 пред зборовите: „1105 — Геолошки истражувања“ се додаваат зборовите: „1104 — Проектирање и сродни технички услуги и“.

Член 3

Член 11-а се менува и гласи:

„Надлежен орган за постапување по одредбите на Законот за санација и престанок на организациите на здружениот труд за ослободување, за одлагање на плаќањата или за намалување на обврските на организацијата на здружениот труд во предсанационата постапка и во постапката за санација, по обврските утврдени со овој закон е Извршниот совет на Собранието на СРМ“.

Член 4

Член 13 се менува и гласи:

„На обврзниците на данокот од доход им се отстапува дел од годишниот износ на данокот од доход пресметан според пропишаните стапки, а кој е сразмерен на учеството на остварениот приход по основа на прометот на стоки и услуги со странство во вкупниот приход на даночниот обврзник, и тоа:

- 10% ако учеството е до 10%,
- 20% ако учеството е од 10 до 20%,
- 50% ако учеството е од 20 до 30%,
- 80% ако учеството е над 30%“.

Член 5

По член 13 се додава нов член 13-а, кој гласи:

„Член 13-а

На обврзниците на данокот од доход им се намалува стапката на данокот од доход за 30% за доходот остварен од стопанските објекти изградени со здружување на трудот и средствата по основ на средствата на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од три години од почетокот на работата на тој објект“.

Член 6

Во член 14 по зборот „сообраќај“ се додаваат зборовите: „организациите на здружениот труд на рудници со јамски коп“, по зборот „инвалиди“ се става запирка, зборовите: „и договорните организации“ се заменуваат со зборот „организациите“, по зборот „стопанство“ точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „како и дисперзираните капацитети, во првите три години по активирањето“.

Член 7

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на СРМ да утврди пречистен текст на Законот за данокот од доход на организациите на здружениот труд.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

87.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за републичките даноци на граѓаните, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 23 февруари 1988 година.

Бр. 08-572/1
23 февруари 1988 година
Скопје
Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ

Член 1

Во Законот за републичките даноци на граѓаните („Службен весник на СРМ“ број 50/82, 38/83, 3/85, 16/85, 44/85, 46/86, 44/87 и 50/87), член 2 се менува и гласи:

„Републичкиот данок од личен доход на работниците се плаќа од личниот доход по стапка од 2,8%, освен работниците што данокот го плаќаат по следниве стапки и тоа:

— по стапка од 1% — работниците од дејноста во областа 01 — Индустрија и рударство, гранката 0125 — Производство на текстилни предива и ткаенини; во областа 02 — Земјоделство и рибарство; во областа 07 — Трговија, подгрупата 07011 — Трговија на мало со прехранбени производи;

— по стапка од 1,5% — работниците од дејноста во областа 01 — Индустрија и рударство, гранките: 0130 — Производство на прехранбени производи; 0132 — Производство на сточна храна; во областа 07 — Трговија, гранката 0701 — Трговија на мало, освен подгрупата 07011 — Трговија на мало со прехранбени производи; во областа 09 — Занаетчиство.

На примањата за работа подолга од полното работно време републичкиот данок од личен доход на работниците се плаќа по стапка од 50%.

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

1
86.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија, издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за даноците на граѓаните, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија, го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 23 февруари 1988 година.

Бр. 08-571/1
23 февруари 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

Член 1

Во Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ број 12/87, 50/87), по член 18 се додава нов член 18-а кој гласи:

„Член 18-а

Данок од личен доход не плаќаат работниците во научно-истражувачките организации и истражувачко-развојни единици во организациите на здружениот труд од материјалното производство“.

Член 2

Во член 68 став 1 точка 1) по зборот „дете“, се додаваат зборовите: „но најмалку за три деца“.

Член 3

Член 70 се менува и гласи:

„Даночните обврзници на данокот од стопанска дејност кои за прв пат почнуваат да вршат стопанска дејност се ослободуваат од плаќање на данок за време од две години, а за третата година им се дава олеснување во вид на намалување на данокот од 50%, доколку најмалку уште три години продолжат со вршењето на дејноста.

Ако даночниот обврзник престане да ја врши дејноста пред истекот на рокот од три години дополнително ќе се задолжи со данок“.

Член 4

Во член 108 став 3 по зборовите: „малолетните деца“ записката се заменува со сврзникот „и“, а по зборот „возраст“ се додаваат зборовите: „но најмногу за три деца“.

Член 5

Во член 112 по алинеја 15, се додава нова алинеја 16, која гласи:

„— отплата на ануитети за стан кој служи за лични или семејни потреби, односно ратата за откупен општествен стан“.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

89.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА НА КРЕДИТИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ НАМЕНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за давање надоместок на дел од каматата на кредитите за определени намени во периодот од 1986 до 1990 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 23 февруари 1988 година.

Бр. 08-570/1
23 февруари 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА НА КРЕДИТИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ НАМЕНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за давање надоместок на дел од каматата на кредитите за определени намени во периодот од 1986 до 1990 година („Службен весник на СРМ“ број 44/85), во член 2 точка 1 на крајот сврз-

никот „и“ се заменува со точка и запирка, во точка 2 на крајот точката се заменува со точка и запирка и се додаваат четири нови точки 3, 4, 5 и 6 кои гласат:

„3. Развој на издавачка дејност — за делот на каматата во висина од 50% од каматната стапка на кредитот;

4. Инвестициони вложувања за изградба на деловен простор во малото стопанство — за делот на каматата во висина од 50% од каматната стапка на кредитот;

5. Инвестициони вложувања во малото стопанство за развој на производството на делови за металопреработувачката дејност, електроиндустријата, развој на услужни капацитети за одржување и поправка на трајни потрошени добра на населението и сточарски фарми во индивидуалниот сектор за делот на каматата во висина од 50% од каматната стапка на кредитот;

6. Инвестициони вложувања за развој на малото стопанство во ридско-планинските и погранични подрачја — за делот на каматата во висина од 60% од каматната стапка на кредитот“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

90.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за административните такси,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд одржана на 23 февруари 1988 година.

Бр. 08-569/1

23 февруари 1988 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ

Член 1

Во Законот за административните такси („Службен весник на СРМ“ број 45/72, 30/77, 25/84, 31/84 и 44/85), во член 34-а став 1 зборовите: „курсот на динарот“ се заменуваат со зборовите: „индексот на малопродажните цени на територијата на СФРЈ, за периодот јануари — септември во тековната година во однос на претходната, а врз основа на статистичките податоци од Сојузниот завод за статистика“.

Во став 2 зборовите: „зависно од движењето на курсот на динарот“ се заменуваат со зборовите: „врз основа на статистички податоци од Сојузниот завод за статистика“.

Член 2

Во Тарифата на републичките административни такси во тарифниот број 1 бројот „16“ се заменува со бројот „50“.

Во тарифниот број 2 бројот „60“ се заменува со бројот „200“.

Во тарифниот број 3 бројот „60“ се заменува со бројот „200“.

Во тарифниот број 4 бројот „1.200“ се заменува со бројот „20.000“.

Во тарифниот број 5 бројот „200“ се заменува со бројот „2.000“, а бројот „100“ се заменува со бројот „500“.

Во тарифниот број 6 бројот „30“ се заменува со бројот „150“.

Во тарифниот број 7 бројот „30“ се заменува со бројот „150“.

Во тарифниот број 10 бројот „10“ се заменува со бројот „50“, бројот „25“ се заменува со бројот „100“ и бројот „50“ се заменува со бројот „200“.

Во тарифниот број 11 бројот „50“ се заменува со бројот „200“ и бројот „200“ се заменува со бројот „600“.

Тарифниот број 14 се менува и гласи:

„1. За дозвола за работа на радиостаница 2.200
2. За дозвола за поставување на аматерска радиостаница 500

3. За дозвола за работа на аматерска радиостаница 300“.

Во тарифниот број 15 бројот „50“ се заменува со бројот „500“.

Во тарифниот број 16 бројот „5“ се заменува со бројот „50“.

Во тарифниот број 17 бројот „30“ се заменува со бројот „100“.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

91.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за насоченото образование,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 23 февруари 1988 година и на седницата на Собранието на Републичката заедница на насоченото образование, одржана на 22 февруари 1988 година.

Бр. 08-568/1

23 февруари 1988 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Во Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85 и 29/86), член 11 ставовите 2, 3, 4 и 5 се бришат. По став 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Во местата во кои живеат припадниците на народностите во Социјалистичка Република Македонија, односно другите народи на Југославија, во училиш-

тата за средно образование се организира настава на јазиците на народностите во Социјалистичка Република Македонија, односно на јазиците на другите народи на Југославија, доколку се исполнети условите утврдени со овој закон“.

Член 2

Во член 16 уводната реченица се менува и гласи: „Плановите и програмите за воспитно-образовната дејност содржат единство на општото и стручното образование и други содржини во зависност од барањата на образовниот профил и интересите на учениците, односно студентите и опфаќаат:“

Алинеите 1 и 2 се бришат и се додава нова алинеја 1 која гласи:

„— општи содржини кои остваруваат две функции и тоа подигнување на општата култура и претставуваат основа за стручното образование.“

Алинеите 3, 4, 5 и 6 стануваат алинеи 2, 3, 4 и 5.

Член 3

Во член 26 по ставот 1 се додаваат два нови става кои гласат:

„Во училиштата за средно образование се организира и

— додатна настава за учениците кои со исклучителен успех ги совладуваат програмските содржини и покажуваат интерес за продлабочување на знаењата од одредено подрачје, односно предмет;

— дополнителна настава за учениците кои заостануваат во совладувањето на програмските содржини од поедини предмети; и

— подготвителна настава за учениците кои се упатени на полагање поправен испит, испит на годината и др.

— додатната и дополнителната настава се изведува за поедини или група ученици“.

Ставот 2 се брише.

Ставот 3 станува став 4.

Член 4

Член 42 се менува и гласи:

„Со III степен на стручна подготовка ученикот се здобива со:

— завршување на соодветен план и програми за воспитно-образовна дејност за III степен на стручна подготовка по завршено основно воспитание и образование;

— завршување на I или II степен на стручна подготовка и диференцијален план и програми за воспитно-образовна дејност за III степен на стручна подготовка“.

Член 5

Член 43 се менува и гласи:

„Со IV степен на стручна подготовка ученикот се здобива со:

— завршување на соодветен план и програми за воспитно-образовна дејност за IV степен на стручна подготовка по завршено основно воспитание и образование;

— завршување на III степен на стручна подготовка и соодветен план и програми за воспитно-образовна дејност за IV степен на стручна подготовка и совладување на разликите во стручното образование меѓу планот и програмите за првите три години на IV степен и планот и програмите на III степен на стручна подготовка;

— завршувањето на I или II степен на стручна подготовка и диференцијален план и програма од содржината на алинеја 1 на овој член“.

Член 6

Членот 44 се менува и гласи:

„Со V степен на стручна подготовка ученикот по правило се здобива со завршување на III или IV степен на стручна подготовка и работно искуство од најмалку 2 години на соодветна работа и работни задачи и план и програми за воспитно-образовна дејност за V степен на стручна подготовка во зависност од степенот и видот на претходната стручна подготовка“.

Член 7

Член 65 став 1 се менува и гласи:

„За учениците кои имаат одличен успех и за учениците за кои ќе се утврди дека поседуваат надареност за одредена наука, односно уметничка област (талентирани ученици), училиштето за средно образование може да организира здобивање на одреден степен на стручна подготовка, односно завршување на година или целосно средно образование и за покусо времетраење.“

Член 8

По член 65 се додава нов член 65-а кој гласи:

„Член 65-а

За обезбедување услови за откривање, на посоодветен развој и напредување на талентираниите ученици и студенти се организираат особено следниве форми на општествена грижа:

— обезбедување програмски и организациони услови за соодветен третман на талентираниите во процесот на образованието и постојано поттикнување во развојот на нивните способности;

— унапредување и материјално поттикнување на вонучилишните форми на работа преку кои се придонесува за буђење на интересот кај младите за творечка работа и пројавување на природната талентираност;

— вклучување во работа на научно-истражувачките и уметничките проекти во текот на образованието;

— стипендирање на талентираниите ученици и студенти во текот на образованието;

— обезбедување услови за оспособување и усовршување во земјата и странство;

— создавање услови за нивно адекватно вработување; и

— стимулирање на наставници кои остваруваат посебни програми со талентираниите ученици.

Заседничките основи, мерките и формите за остварување на општествената грижа за талентираниите ученици се утврдуваат со општествен договор.“

Член 9

Во член 66 став 1 по зборот „редовни“ зврзникот „и“ се брише, се става запирка, а по зборовите: „поправни испити“ точката се брише и се додаваат зборовите: „и завршен испит“.

По став 3 се додаваат два нови става 4 и 5 кои гласат:

„Завршниот испит од став 1 на овој член го полагаат учениците кои ја завршиле последната година од III, односно IV степен на стручна подготовка.“

Поблиски прописи за содржините и организирањето на завршниот испит донесува Републичкиот педагошки совет“.

Член 10

Во член 81 став 1 бројот „30“ се заменува со бројот „32“.

Член 11

Во член 85 по став 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Во прва година на средното образование можат да се запишат лица кои не се постари од 17 години, а лицата со пречки во психофизичкиот развој да не се постари од 20 години“.

Досегашните ставови 2, 3 и 4 стануваат ставови 3, 4 и 5.

Член 12

Во член 101 по став 3 се додаваат два нови става 4 и 5 кои гласат:

„Педагошките мерки опомена пред отстранување и отстранување од организацијата за насочено образование ги изрекува за учениците наставничкиот колегиум на училиштето, а за студентите наставничкиот односно наставно-научниот совет и донесува одлука за изречената педагошка мерка.“

Против одлуката од став 4 на овој член ученикот односно студентот може да поднесе приговор

до органот на управување на училиштето, односно факултетот во рок од 8 дена од денот на приемот на одлуката. Одлуката по приговорот е конечна.“

Став 4 станува став 6.

Член 13

Во член 104 став 1 зборот „пофалници“ се брише, а алинеите 1 и 2 се менуваат и гласат:

„— диплома за завршено образование и покажани исклучителни резултати и проширени и продлабочени знаења од областа на науката, техниката, уметноста и другите видови на дејност на талентирани ученици;

— диплома за завршено образование со континуиран одличен успех“.

Алинеја 3 се брише.

По став 1 се додаваат три нови става 2, 3 и 4 кој гласат:

„Дипломата од став 1 алинеја 1 на овој член се доделува на ученици кои учествуваат на ученички натпревари, олимпијади и слични манифестации од републички и сојузен карактер.

Дипломата од став 1 алинеја 2 на овој член се доделува на ученици кои покажуваат оообен интерес и резултати во усвојувањето на знаењата по сите наставни предмети и во активностите во други видови воспитно-образовна дејност во училиштето или надвор од него.

Поблиски прописи за начинот и постапката за доделување на дипломите и за пропишување на обрасци за истите донесува Републичкиот педагошки совет“.

Член 14

Во член 106 зборовите: „и пофалници“ се бришат.

Член 15

Член 107 се менува и гласи:

„Имињата на учениците на кои им е доделена диплома од член 104 став 1 алинеја 1 ги објавува Републичкиот орган на управата надлежен за работите на образованието во дневниот печат секоја година на 2 август — Денот на Илинденското востание и денот кога е одржано Првото заседание на АСНОМ, а имињата на студентите од член 105 на овој закон ги објавува Универзитетот“.

Член 16

Во член 108 во уводната реченица и во алинеја 1-ва зборовите: „или пофалница“ се бришат.

Член 17

По член 122 се додава нов член 122-а кој гласи:

„Член 122-а

Во постапката за одобрување на ракописот за учебник органот на издавачката организација, одговорен за издавачка дејност, донесува одлука со која се одобрува, односно одбива ракописот за учебник. Авторот на одобрениот ракопис за учебник има право на жалба до Републичкиот педагошки совет, но само за прашања што се опнесуваат на непосредната вредност, односно квалитетот на ракописот за учебник.

Одлуката на Републичкиот педагошки совет е конечна и против неа не може да се води управен спор“.

Член 18

Во член 224 став 1 алинеја 1 се менува и гласи:

„— во средните училишта да има вработено наставници по сите предмети утврдени со плановите и програмите за воспитно-образовна дејност;“

Член 19

Во член 232 став 1 по зборовите: „организациите за насочено образование“ се става заграда и се додаваат зборовите: „односно профили“ (новоформирани и паралелни надвор од седиштето на училиштето и друго).

Член 20

Во член 291 став 1 алинеја 3 бројот „110“ се заменува со бројот „196“.

Член 21

Во член 301 во ставовите 2 и 3 зборот „три“ се заменува со зборот „пет“.

Член 22

Во членовите 107, 129, 130, 138, 149, 171, 172, 175, 176, 177, 181, 214, 232, 233, 255, 270, 272, 274, 282, 283, 288, 291 и 307 зборовите: „Републички комитет за образование и наука“ се заменуваат со зборовите: „републичкиот орган на управата надлежен за работите на образованието“.

Член 23

Новите планови и програми за воспитно-образовната дејност ќе се применуваат од учебната 1988/89 година.

Член 24

Учениците во училиштата за средно образование кои своето образование го започнале според плановите и програмите за воспитно-образовната дејност кои се применуваат од учебната 1982/83 година, имаат право образованието да го завршат според тие планови и програми најдоцна до 31 август 1992 година.

Учениците кои образованието ќе го завршат во рокот утврден во став 1 на овој член, образованието ќе го завршат според нови програми и со полагање на разлика на предмет што ја утврдува училиштето за средно образование.

Член 25

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

92.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВОСУДНИОТ ИСПИТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за правосудниот испит, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 23 февруари 1988 година.

Бр. 08-577/1

23 февруари 1988 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВОСУДНИОТ ИСПИТ

Член 1

Во Законот за правосудниот испит („Службен весник на СРМ“ број 26/80), во член 1 по зборот „правници“ се додаваат зборовите „на правен факултет“ (во натамошниот текст: дипломирани правници),

Член 2

Член 2 се менува и гласи:

„Право на полагање правосуден испит стекнуваат дипломираните правници кои работеле две години на правни работи во: редовните судови, судовите на здружениот труд, јавните обвинителства, јавните правобранителства, општествениот правобранител на самоуправувањето, судовите за прекршоци, во други државни органи, адвокатурата, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници и нивните здруженија, општествено-политичките организации и други општествени организации и здруженија на граѓаните (во натамошниот текст: органи, организации и заедници)“.

Член 3

Во член 3 став 2 по зборот „можат“ се додаваат зборовите: „во согласност со утврдените критериуми за прием на приправници“.

Во ставот 3 зборот „една“ се заменува со зборот „две“.

Член 4

Во член 4 став 3 точка 1 по кратенката „СРМ“ наместо сврзникот „и“ се става запирка, а по зборот „правосудството“ се додаваат зборовите: „и управно право“.

Точката 6 се брише.

Член 5

Во член 8 ставовите 2, 3 и 4 се бришат.

Член 6

Членовите 10 и 11 се бришат.

Член 7

Во член 12 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„На кандидатот кој за време на полагањето на писмениот дел од испитот се користи со недозволен средства или контактира со други лица, нема да му се дозволи натамошно полагање на испитот во таа испитна сесија“.

Ставот 2 станува став 3.

Ставот 3 се брише.

Член 8

Во член 15 во став 3 се додаваат нови ставови 4 и 5 кои гласат:

„Кандидатот може да го полага поправниот испит најдоцна во рок од 6 месеци.

Ако кандидатот не го положи поправниот испит во рокот од став 4 на овој член, се смета дека не го положил правосудниот испит“.

Член 9

Во член 17 став 2 се менува и гласи:

„Кандидатот кој нема да се јави на полагање на писмениот дел во еден од предметите по кои се полага и писмен дел од правосудниот испит, а го започнал полагањето на правосудниот испит, или кој во текот на полагањето без оправдани причини се откажал од испитот, се смета дека не го положил правосудниот испит“.

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Кандидатот кој во текот на полагањето без оправдани причини се откажал од полагањето на испитот по определен предмет, се смета дека покажал незадоволителни резултати по тој предмет“.

Член 10

По член 18 се додава нов член 18-а, кој гласи:

„Член 18-а

На приправник кој не ќе го положи правосудниот испит во рок од 3 години, му престанува својството на приправник во правосуден орган“.

Член 11

Член 19 се брише.

Член 12

Во член 20 став 3 се менува и гласи:

„Трошоците за полагање на правосудниот испит и на поправниот дел од испитот ги сноси кандидатот

доколку органот, организацијата или заедницата каде што е вработен не ги плати“.

Член 13

Член 21 се менува и гласи.

„Трошоците за полагање на правосудниот испит и на поправниот дел од испитот се уплатуваат на соодветна сметка на републичкиот орган на управата надлежен за работите на правосудството.

Ако трошоците не се уплатени на соодветна сметка на републичкиот орган надлежен за работите на правосудството, најдоцна 15 дена пред денот определен за почеток на испитната сесија, на кандидатот нема да му се дозволи полагање на правосудниот испит.

Ако кандидатот во рок од 1 година од денот на уплатата на средствата не го полага испитот, уплатените средства се враќаат“.

Член 14

Член 26 се менува и гласи:

„Поблиски прописи за начинот на вршење на практиката на дипломираните правници во правосудните органи и за начинот на полагање на правосудниот испит ќе се донесат во рок од 6 месеци по влегувањето во сила на овој закон“.

Член 15

Дипломираните правници кои до денот на влегувањето во сила на овој закон се стекнале со право да полагаат правосуден испит имаат право испитот да го полагаат според прописите што важеле до денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 16

Со влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат став 5 од член 121 од Законот за редовните судови и став 5 од член 44 од Законот за јавното обвинителство.

Член 17

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

93.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТИНИТЕ РЕПУБЛИКАТА И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКАТА ВО 1988 ГОДИНА

Се прогласува Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства на општините, Републиката и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачката во 1988 година.

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седниците на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 3 март 1988 година.

Бр. 08-663

3 март 1988 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулиет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТИНИТЕ, РЕПУБЛИКАТА И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКАТА ВО 1988 ГОДИНА

Член 1

Со овој закон се уредува привремената забрана на располагањето со дел од општествените средства утврдени со Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачката во 1988 година („Службен лист на СФРЈ“ број 75/87 и 87/87) и се определува диференциран пораст на средствата на буџетите на општините, Републиката и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачката во 1988 година.

Член 2

Забраната на располагањето со дел од општествените средства на општините, Републиката и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачката во 1988 година по однос на остварените изворни приходи за потрошувачката во 1987 година, се утврдува во процент на пораст понизок од номиналниот пораст на доход на општественото стопанство во Републиката и тоа:

— изворните приходи на Републиката и општините за 20,0 процентни поени;

— изворните приходи на самоуправните интересни заедници од општествените дејности, вклучувајќи ги и средствата за надоместоците кои имаат карактер на лични примања (надоместоци за боледување, додатоците за деца, надоместоците за невработени, основните права од социјална заштита, ученички и студентски стандард и слично) и тоа за:

— 12,0 процентни поени — Републиката самоуправна интересна заедница за здравство, Републиката самоуправна интересна заедница за основно образование, Републиката самоуправна интересна заедница на културата и општинските самоуправни интересни заедници на културата и физичката култура;

— 11,8 процентни поени — општинските самоуправни интересни заедници за општествена заштита на децата;

— 11,6 процентни поени — Републиката самоуправна интересна заедница за насочено образование, општинските самоуправни интересни заедници за основно образование и општинските самоуправни интересни заедници за здравствена заштита;

— 10,1 процентни поени — општинските самоуправни интересни заедници за вработување,

— 9,3 процентни поени — општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита;

— 8,6 процентни поени — Републиката самоуправна интересна заедница за социјална заштита; и

— 8,0 процентни поени — Републиката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата и Самоуправната интересна заедница за пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

По исклучок, приходите на буџетите на општините и на општинските самоуправни интересни заедници од општествените дејности што користат дополнителни средства од Републиката, односно од републичките самоуправни интересни заедници со помал пораст од порастот утврден во став 1 на овој член, можат да забележат вкупен пораст заедно со дополнителните средства најмногу до утврдениот пораст од став 1 на овој член.

Член 3

Средствата за наука, што се остваруваат преку Републиката заедница за научно-истражувачка дејност да растат во согласност со стапката на номи-

налниот пораст на доходот во општественото стопанство на Републиката.

Член 4

Средствата на Републиката самоуправна интересна заедница за вработување за материјална сигурност на лицата на кои ќе им престане работниот однос, можат да растат до износот што ќе се обезбеди со стапка од 0,6% утврдена согласно со одлуката на Заедницата.

Член 5

Собранието на општината и собранијата на општинските самоуправни интересни заедници ќе ги утврдат со самоуправна спогодба износите на средствата за можната потрошувачка на ниво на општината, согласно со член 2 од овој закон.

Со самоуправната спогодба од став 1 на овој член можат да се определат и поинакви пропорции од утврдените во член 2 на овој закон, со тоа што вкупниот износ на средствата за потрошувачката во 1988 година во општината да не го надмине дозволеният пораст на средствата утврдени со овој закон.

Член 6

Пресметувањето и издвојувањето на повеќе остварените приходи на општинските буџети и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности можат да се извршат на ниво на општината.

Ако одделни корисници од став 1 на овој член имаат поголемо остварување од можниот пораст утврден со овој закон, со самоуправна спогодба може дел од овие средства, пред издвојувањето на посебна сметка, да се насочи на одделни корисници кои немаат доволно остварување на планираните средства.

Член 7

Републичките самоуправни интересни заедници со самоуправна спогодба можат да се спогодат дел од средствата остварени над пропорциите утврдени со овој закон, пред издвојувањето на посебна сметка, да се насочат на самоуправната интересна заедница која нема доволно остварување на планираните средства.

Член 8

По исклучок, поради нерамномерен прилив на средства, кај одделни корисници динамиката на остварувањето на средства за соодветниот период може да се утврди во висина на една дванаесеттина од остварените приходи во претходната година.

Член 9

Вишоците на приходите од 1987 година на самоуправните интересни заедници од општествените дејности се користат како изворни приходи во 1988 година кај корисниците кај кои се создадени, со тоа што самоуправните интересни заедници да извршат усогласување на стапките на зафаќање, така што вкупните приходи да не го надминат можниот пораст за 1988 година.

Член 10

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

94.

Врз основа на член 318 став 1 точка 2 од Уставот на СРМ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 23 февруари 1988 година, даде

АВТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ

НА ЧЛЕН 2-А ОД ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРУЖУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТЕСТВЕНАТА РЕПРОДУКЦИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА НА ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ

Со член 2-а став 1 од Законот за задолжително здружување на дел од средствата на општествената

репродукција за учество во финансирањето на изградбата на електроенергетски објекти („Службен весник на СРМ“ број 7/83 и 27/86) е определено дека „организациите од член 2 на овој закон, самоуправните интересни заедници и другите самоуправни организации и заедници, општествено-политичките заедници, општествено-политичките организации, како и другите корисници на општествени средства, задолжително здружуваат дел од средствата на општествената репродукција, во висина од 6% од вкупните исплати за инвестиции, а во висина од 2% на исплатите за инвестиции кои се однесуваат на објекти од водостопанството, железничкиот сообраќај, патното стопанство, станбената изградба и општествените дејности“.

Одредбата на член 2-а став 1 треба да се толкува така што поимот „инвестиции“ ќе се определува во смисла на член 3 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ број 15/83 и 11/87). Според овој закон под изградба на инвестициони објекти се сметаат претходните и подготвителни работи, изработката на инвестиционо-техничката документација, градењето, монтажата и испробувањето на опремата и инсталациите.

Пресметувањето и уплатувањето на здружените средства според член 5-а став 1 од овој закон се врши при исплатата на секоја ситуација за извршени работи, односно на секоја фактура за испорачана опрема.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-567

23 февруари 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

95.

Врз основа на член 117 став 2 од Законот за патишта („Службен весник на СРМ“ број 15/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 23 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА МАГИСТРАЛНАТА И РЕГИОНАЛНАТА ПАТНА МРЕЖА ВО СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1988 ГОДИНА

Се потврдува годишната програма за изградба, одржување и реконструкција на магистралната и регионалната патна мрежа во СР Македонија за 1988 година, што Собранието на Републиката самоуправни интересна заедница за патишта ја донесе на седницата одржана на 12 јануари 1988 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-579/1

23 февруари 1988 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

Претседател
на Соборот на општините,
Илија Глигорски, с. р.

96.

Врз основа на член 99 од Законот за патишта („Службен весник на СРМ“ број 15/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 23 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ПАТИШТА СОДРЖАНИ ВО МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА БЕНЗИНОТ И ПЛИНСКОТО МАСЛО ЗА УПОТРЕБА НА ПАТОТ ШТО СЕ ПЛАЌААТ НА ДРУМСКИТЕ МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА И НАДОМЕСТОЦИТЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ НА СТРАНКИТЕ МОТОРНИ ВОЗИЛА, МЕЃУ РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПАТИШТА И ОПШТИНСКИТЕ САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ЗА ПАТИШТА

Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласно со Одлуката за измена на Одлуката за распределба на надоместоците за патишта содржани во малопродажната цена на бензинот и плинското масло за употреба на патот што се плаќаат на друмските моторни и приклучни возила и надоместоците што се плаќаат на странските моторни возила, меѓу Републиката самоуправни интересна заедница за патишта и општинските самоуправни интересни заедници за патишта, што Собранието на Републиката самоуправни интересна заедница за патишта ја донесе на седницата одржана на 12 јануари 1988 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-578/1

23 февруари 1988 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

Претседател
на Соборот на општините,
Илија Глигорски, с. р.

97.

Врз основа на член 99 од Законот за патишта („Службен весник на СРМ“ број 15/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 23 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА ШТО СЕ ПЛАЌААТ НА МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА

Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласно со Одлуката за определување на висината и начинот на плаќање на надоместоците за употреба на јавните патишта што се плаќаат на моторни и приклучни возила, што Собранието на Републиката самоуправни интересна заедница за патишта ја донесе на седницата одржана на 12 јануари 1988 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-580/1

23 февруари 1988 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

Претседател
на Соборот на општините,
Илија Глигорски, с. р.

98.

Врз основа на член 162 став 2 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 23 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**

1. Се разрешуваат од функцијата членови на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство, поради остварување право на пензија:

инж. Благоја Левковски,
д-р Ристо Лозановски,
Киро Роглев,
м-р Наум Којзаклиев.

2. За членови на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство се именуваат:

инж. Владимир Лазаревски, директор на СОЗТ „Водостопанство на СРМ“ — Скопје,
д-р Мите Стаменковски, декан на Земјоделскиот факултет — Скопје,
инж. Томе Велковски, член на Претседателството на Советот на ССМ и

Бранко Шумански, член на Претседателството на Здружниот сојуз на Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-559/1
23 февруари 1988 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

99.

Врз основа на член 73 став 2, а во врска со член 89 став 1 точка 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 36/77, 9/78, 46/82 и 11/87), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 23 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ СУД — ШТИП**

Се разрешува од должноста судија на Окружниот суд — Штип Димитар Василев, поради избор за претседател на Окружниот суд — Штип.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-558/1
23 февруари 1988 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

100.

Врз основа на член 73 став 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 36/77, 9/78, 27/78, 46/82 и 11/87), Собранието

на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 23 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СУДИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА**

Се разрешува од должноста судија на Врховниот суд на Македонија Тихомир Велковски, поради избор за претседател на Врховниот суд на Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-556/1
23 февруари 1988 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

101.

Врз основа на член 78 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 36/77, 9/78, 27/78, 46/82 и 11/87), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 23 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД — СКОПЈЕ**

За судија на Окружниот стопански суд — Скопје се избира Надица Раичковиќ, судија на Окружниот стопански суд — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-554/1
23 февруари 1988 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

102.

Врз основа на член 36 од Законот за општествениот правобранител на самоуправањето („Службен весник на СРМ“ број 47/75, 6/81, 37/83 и 11/87), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 23 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО**

За заменик на Републичкиот општествен правобранител на самоуправањето се именува Милица Лазароска, заменик на Републичкиот општествен правобранител на самоуправањето.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-555/1
23 февруари 1988 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

103.

Врз основа на член 318 точка 25 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 23 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА
МАКЕДОНИЈА

За јавен обвинител на Македонија се именува Јован Трпеновски, јавен обвинител на Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-551/1
23 февруари 1988 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

104.

Врз основа на член 73 став 2, а во врска со член 72 став 3 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 9/78, 27/78, 46/82 и 11/87), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 23 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОКРУЖНИОТ
СТОПАНСКИ СУД — БИТОЛА

За претседател на Окружниот стопански суд — Битола, се избира Сотир Прчковски, претседател на Окружниот стопански суд — Битола.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-552/1
23 февруари 1988 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

105.

Врз основа на член 78 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 36/77, 9/78, 27/78, 46/82 и 11/87), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 23 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА ВО ОКРУЖНИОТ СУД —
ШТИП

За судија на Окружниот суд — Штип се избира Томо Парчеклиев, досегашен претседател на Окружниот суд — Штип.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-553/1
23 февруари 1988 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

106.

Врз основа на член 35 и член 39 став 1 алинеја 9 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 6/81, 46/82 и 11/87), а во врска со член 98 став 2 од Законот за работните односи („Службен весник на СРМ“ број 45/77, 3/83 и 46/86), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 23 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА
ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ НА МАКЕДОНИЈА

1. Се разрешува од должноста заменик на јавниот обвинител на Македонија Методи Петров, поради остварување право на старосна пензија.

2. Разрешувањето се врши заклучно со 10 март 1988 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-557/1
23 февруари 1988 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

107.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и точка 7 од дел III под б од Резолуцијата за политиката за остварувањето на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1986 до 1990 година во 1988 година („Службен весник на СРМ“ број 49/87), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 23 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКАТА
ВО 1988 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука поблиску се определуваат задачите за реализација на определбите и мерките на кредитната политика во Републиката во 1988 година, утврдени со Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на СР Македонија за периодот од 1986 до 1990 година во 1988 година, како и начинот на спроведувањето на задачите од страна на банките и другите финансиски организации во СР Македонија (во натамошниот текст: банки).

Член 2

Заради остварување на задачите од оваа одлука, банките ќе ја усогласат својата деловна политика со мерките на монетарно-кредитната политика на земјата во 1988 година и со одредбите на оваа одлука.

Член 3

Банките, во рамките на своите билансни можности ќе вршат кредитирање на селективните намени во кои учествува и примарната емисија.

Обврските од став 1 на овој член банките ќе ги остваруваат зависно од сезонските карактеристики на намените што се кредитираат.

Член 4

Со својата деловна политика банките ќе даваат приоритет на обезбедувањето средствата за континуирано снабдување со основни сировини, репроматеријали, резервни делови и неопходна опрема, особено на организациите на здружениот труд кои

остваруваат него девизни ефекти, како и обезбедувањето средства за работно активирање на лицата на кои ќе им престане работниот однос со примена на мерките за економска принуда.

Банките ќе даваат приоритет и на организациите на здружениот труд што презеле мерки за штедење на сите видови репроматеријали, сировини и на трошоците на транспортот, на оние кои во процесот на производството ги користат секундарните сировини, како и за научно-истражувачките проекти и инвестиционите вложувања наменети за реализација на Програмата за штедење, рационална потрошувачка и супституција на енергијата и изработка на опрема неопходна за рационализација на потрошувачката на енергија.

Член 5

За кредитирање на увозот на сировини и репроматеријали, купување и продажба на домашна опрема и резерви на јавен, банките ќе ги насочат средствата во висина која што е најмалку за 50% поголема од нивната просечна месечна состојба во претходната година.

Член 6

За долгорочни вложувања во основни средства во стопанството, банките ќе насочат најмалку 25% од прирастот на орочените депозити наменети за вложување во основни средства на стопанството и од наплатените отплати од одобрените долгорочни кредити од банкарски средства и тоа:

- 5% за кредитирање на индивидуалните земјоделци;
- 5% за развој на малото стопанство;
- 10% за кредитирање на продажбата на опрема на домашниот пазар и во странство и за вградени материјали при изведувањето на инвестициони работи во странство; и
- 5% за набавка и ремонт на шински возила.

Член 7

Банките, со свои одлуки, поблиску ќе ги утврдат условите и намените за кредитирање на средствата за долгорочни вложувања при што ќе обезбедат погодности во роковите за отплата и каматите за инвестиционо вложување во енергетиката, полјоделството, сточарството, малите хидромелиоративни системи, водоснабдувањето, железничкиот сообраќај и малото стопанство.

Во малото стопанство преку деловната политика на банките ќе се создаваат услови за развој на производството на делови за метало-преработувачка индустрија, електро индустрија за развој на услужни капацитети особено за одржување и поправка на трајни потрошни добра на населението, комуналните услуги и услугите во станбената изградба.

Кредитните средства со кои ќе се поддржуваат инвестиционите вложувања од страна на работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд и средства на трудот во сопственост на граѓаните, ќе се одобруваат со сопствено учество од 25%.

Член 8

При одобрувањето на кредитите банките ќе даваат приоритет на економски оправданите и ефикасни стопански инвестиции во тек заради нивно побрзо завршување, на инвестициите за замена, модернизација и технолошки иновации на постојните капацитети, новите инвестиции од заедничките програми за производство и извоз, за поддржување на процесот на структурните промени во стопанството, како и за инвестициите во кои се ангажираат средства од заемот за вработување.

Член 9

Заради реализација на економско-финансоиската консолидација на стопанството и усогласување на односите меѓу кредитирањето на неговите тековни развојни потреби, банките ќе насочат најмалку една третина од долгорочните средства за обезбедување трајни извори на обртни средства.

Банките ќе го поддржуваат развојот на малото стопанство од став 2 на член 7 со одобрување на краткорочни кредити за обртни средства.

Член 10

Заради обезбедување услови за редовен увоз на сурова нафта и нафтени деривати за потребите на стопанството и на населението во Републиката, банките ќе склучат самоуправни спогодба за здружување на средства за кредитирање на увозот и преработка на сурова нафта и нафтени деривати.

Член 11

Заради надминување на финансиските проблеми на издавачката дејност, банките ќе склучат самоуправни спогодба за здружување на средства за кредитирање на издавачката дејност во Републиката.

Член 12

Со својата деловна политика банките ќе го поттикнуваат развојот на стопански недоволно развиените краишта со давање приоритет на кредитирањето на инвестиционите зафати кои се остваруваат во овие краишта.

Член 13

Банките со својата кредитна политика, ќе ја поддржуваат изградбата на станови за работните луѓе и граѓаните со нерешено или несоодветно решено станбено прашање, изградбата на станови во општествена сопственост, како и изградбата на станови за пазар.

За намените од став 1 на овој член, банките ќе одобруваат кредити најмалку во висина на расположливите средства за станбена изградба, а во рамките на утврдените критериуми во постојната самоуправни спогодба.

Заради обезбедување поповолни услови за стекнување стан во лична сопственост банките го организираат наменското штедење за стан.

Член 14

Во рамките на своите билансни можности, за нормализирање на должничко-доверителските односи на организациите на здружениот труд, банките ќе продолжат со репрограмирање на дел од пристигнатите побарувања по користените кредити врз селективна основа и тоа најмалку 15% од пристигнатите ненаплатени побарувања, со конверзија на краткорочните во долгорочни кредити.

При поднесувањето на барањата за репрограмирање на дел од отплатите по користените кредити, организациите на здружениот труд ќе поднесуваат програма за сопствена економско-финансиска консолидација.

Член 15

Од средствата на вишокот на приходите над расходите утврдени според периодичните пресметки во текот на годината, Народната банка на Македонија ќе одобрува краткорочни заеми на определени корисници на општествени средства за ангажирање во приоритетните стопански и други дејности, утврдени со оваа одлука и со други прописи, преку банките чии основачи се овие корисници.

Заемите од став 1 на овој член се одобруваат со каматна стапка од 55% од есконтната стапка на Народната банка на Југославија, а деловната банка може да пресметува каматна маржа во висина до 3%.

Приходите од каматите од став 2 на овој член ќе бидат наменети за намиравање на потреби утврдени со Програмата за економско-финансоиската консолидација.

Заемите од став 1 на овој член ќе се одобруваат со рок на враќање до 31 декември 1988 година, а најдоцна до потврдувањето на завршната сметка на Народната банка на Македонија.

Член 16

Краткорочните заеми од член 15 на оваа одлука ќе се одобруваат за поддржување на следниве намени:

- развој на земјоделството;
- премостување на сезонската неусогласеност на приливот на средства во земјоделството сврзани со откупот на производите;
- за развој на малото стопанство;
- за обезбедувањето на републички стоковни резерви;
- извозните аранжмани од посебен интерес за Републиката;
- за буџетот и за други обврски на Републиката преземени со закон; и
- за други потреби од поширок општествен интерес за Републиката.

Поблиските намени и корисници, како и рокот на враќањето на заемите од став 1 на овој член ги утврдува Стопанската банка — Здружена банка — Скопје, одделно за секој заем.

За одобрените заеми Стопанската банка — Здружена банка — Скопје, поднесува тримесечни извештаи до Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

Член 17

Слободните парични средства на општествено-политичките заедници во Републиката што се водат како депозит во Народната банка на Македонија ќе се наочуваат, пред сè, во вид на краткорочни кредити за обезбедување републички стоковни резерви, создавање резерви на месо во жив добиток, откуп на земјоделски производи, резерви на минерални губрива и за одделни намени во издавачката дејност и здравствената заштита.

Поблиските намени, условите и динамиката на користење на овие кредити ќе се утврдуваат со посебна одлука на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

Член 18

Заради спроведувањето на кредитната политика во 1988 година, Народната банка на Македонија во рамките на своите надлжности, ќе преземе мерки за остварување на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика.

Член 19

Самоуправните спогодби од член 10 и член 11 на оваа одлука ќе се склучат најдоцна во рок од еден месец по влегувањето во сила на оваа одлука. Иницијатива за склучување на самоуправните спогодби ќе дава Стопанската комора на Македонија.

Член 20

Доколку самоуправните спогодби од член 10 и член 11 на оваа одлука не се склучат во пропишаниот рок, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија во рок од 15 дена, ќе ги пропише начинот и условите за обезбедување и користење на средствата, односно за извршување на обврските на банките до склучување на спогодбите.

Банките кои нема да ги прифатат самоуправните спогодби од член 10 и член 11 на оваа одлука не ќе можат да користат средства од вишокот на приходите над расходите на Народната банка на Македонија и од средствата на општествено-политичките заедници што се водат како депозит кај Народната банка на Македонија.

Член 21

Неисполнувањето на одредбите од оваа одлука претставува елемент на кредитната неспособност.

Народната банка на Македонија врши контрола на спроведувањето на оваа одлука и ја утврдува кредитната неспособност.

Член 22

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-566

23 февруари 1988 година Претседател
Скопје на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

108.

Врз основа на член 76 став 1 од Законот за вработувањето („Службен весник на СРМ“ број 32/87), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 23 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО 1988 ГОДИНА

Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласно со Одлуката за утврдување на стапката на придонесот за вработување за 1988 година, што Собранието на Републиката самоуправни интересна заедница за вработување ја донесе на седницата, одржана на 29 декември 1987 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-565

23 февруари 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

109.

Врз основа на член 27-а од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ број 5/74, 16/74, 9/78, 43/78, 41/81 и 25/84), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 23 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1988 ГОДИНА

Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласно со Одлуката за утврдување стапката на придонесите на Републичката заедница на културата за 1988 година, што ја донесе Собранието на Републичката заедница на културата на седницата, одржана на 28 декември 1987 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-564

23 февруари 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

110.

Врз основа на член 26 од Законот за заштитата на националните паркови („Службен весник на СРМ“ број 33/80), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 23 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК „ПЕЛИСТЕР“ — БИТОЛА

За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Националниот парк „Пелистер“ — Битола, се именуваат:

Панде Поповски, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ, директор на ООЗТ „Овошен расад“ — РО „Агроплод“ — Ресен, и Горѓи Тоновски, извршен секретар во ОК на СКМ Битола.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-550/1
23 февруари 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

111.

Врз основа на член 62 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на СРМ“ број 16/83), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 23 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ НА ВЕТЕРИНАРСКИОТ ИНСТИТУТ — СКОПЈЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТОТ

Се дава согласност на Одлуката на Советот на Ветеринарскиот институт — Скопје, со која за директор на Институтот е именуван м-р Горѓи Мицковски, научен советник и в. д. директор на Институтот.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-539/1
23 февруари 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

112.

Врз основа на точка 3 алинеја 3 од Одлуката за формирање на Координационен одбор за координирање и насочување на општествено-политичката активност во јавната дискусија по Нацртот на амандманите на Уставот на СФРЈ и Уставот на СРМ, Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 23 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА КООРДИНАЦИОНИОТ ОДБОР ЗА КООРДИНИРАЊЕ И НАСОЧУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКАТА АКТИВНОСТ ВО ЈАВНАТА ДИСКУСИЈА КОН НАЦРТОТ НА АМАНДМАНИТЕ НА УСТАВОТ НА СФРЈ И УСТАВОТ НА СРМ

За претставник на Координациониот одбор за координирање и насочување на општествено-политичката активност во јавната дискусија по Нацртот на амандманите на Уставот на СФРЈ и Уставот на СРМ, се делегира Петар Карајанов, претседател на Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-538/1
23 февруари 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

113.

Врз основа на член 13 од Општествениот договор за изменување и дополнување на Општествениот договор за изработка и финансирање на Второто издание на Енциклопедијата на Југославија, Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 23 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ПОТПИСНИК НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА И ФИНАНСИРАЊЕ НА ВТОРОТО ИЗДАНИЕ НА ЕНЦИКЛОПЕДИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА

За потписник на Општествениот договор за изменување и дополнување на Општествениот договор за изработка и финансирање на Второто издание на Енциклопедијата на Југославија, се овластува Иван Аврамовски, претседател на Соборот на здружениот труд на Собранието на СР Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-537/1
23 февруари 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

114.

Врз основа на член 164 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ број 10/83), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 23 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ

1. Се разрешуваат од функцијата претставници на општествената заедница во Советот на Републичкиот завод за здравствена заштита — Скопје, поради истек на времето за кое се именувани:

Евдокија Гркова,
Драган Миленковски и
Ристо Попсимонов.

2. За претставници на општествената заедница во Советот на Републичкиот завод за здравствена заштита, се именуваат:

Слободан Брашнарски, помошник на секретарот на СИЗ за здравство и здравствено осигурување — Скопје,

Дрита Ислами, секретар на Општинскиот совет на ССМ — Чаир — Скопје и

Луца Јанкуловска, делегат во Соборот на здружениот труд, вработена во „Алкалоид“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-540/1
23 февруари 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

115.

Врз основа на член 248 став 2 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 23 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ

1. Се разрешуваат од функцијата претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Клиника за уво, нос и грло при Медицинскиот факултет Скопје, поради истек на времето за кое се именуваат:

Санде Груевски,
Асан Керим и
д-р Димитар Кикерков.

2. За претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Клиника за уво, нос и грло при Медицинскиот факултет — Скопје, се именуваат:

Лилјана Кимова, претседател на здружението на правниците од стопанството на Македонија, вработена во Стопанската комора на Македонија,

Ванчо Чучевски, виш советник во Собранието на СРМ и

д-р Рајна Рајкова, член на ГК на Социјално-хуманитарните организации, вработена во ЖТО Скопје ООЗТ „Железничар“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-541/1
23 февруари 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

116.

Врз основа на член 248 став 2 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 23 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ООЗТ ФАРМАЦЕВТСКИ ИНСТИТУТИ ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

1. Се разрешуваат од должноста претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Фармацевтски институти при Медицинскиот факултет — Скопје, поради истек на времето за кое се именуваат:

Никола Василевски,
м-р Радојка Наумовска и
м-р Лазо Толев.

2. За претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Фармацевтски институти при Медицинскиот факултет — Скопје, се именуваат:

Борис Наумовски, вработен во РСИЗ за здравствена заштита,

д-р Добри Поповски, вработен во РО „Реплек — Македонија“ — Скопје и

Иванка Контевска, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-543/1
23 февруари 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

117.

Врз основа на член 248 став 2 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 23 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ

1. Се разрешуваат од должноста претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Клиника за инфективни болести и фебрилни состојби при Медицинскиот факултет — Скопје, поради истек на времето за кое се именуваат:

Ангеле Гавриловски,
Димче Димитриевски и
Виолета Јоанидис.

2. За претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Клиника за инфективни болести и фебрилни состојби при Медицинскиот факултет — Скопје, се именуваат:

Лилјана Иванова, секретар на Одборот за здравство и социјална политика и прашања на борците и инвалидите од војната при Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ,

д-р Милка Камчева, вработена во Медицинскиот центар во Штип и

проф. д-р Ристо Петровски, пензионер.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-542/1
23 февруари 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

118.

Врз основа на член 248 став 2 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 23 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ЗЕМЈОТРЕСНО ИНЖЕНЕРСТВО И ИНЖЕНЕРСКА СЕИЗМОЛОГИЈА — СКОПЈЕ

За претставник на општествената заедница во Советот на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија — Скопје се именува м-р Сандре Нонкуловски, советник во Соборот на здружениот труд на Собранието на СР Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-547/1
23 февруари 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

119.

Врз основа на член 61 став 2 од Законот за научно-испражувачката дејност („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 23 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ИНСТИТУТОТ ЗА ФОЛКЛОР „МАРКО ЦЕПЕНКОВ“ — СКОПЈЕ

За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ — Скопје, се именуваат:

Илхами Емин, потсекретар во Републичкиот комитет за култура и

Томе Димишковски, директор на Ансамблот за народни игри и песни „Танец“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-548/1

23 февруари 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

120.

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 23 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РО ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ

1. Се разрешува од функцијата претставник на општествената заедница во Советот на РО Земјоделски факултет, поради истек на времето на кое е именуван Коста Аврамовски.

2. За претставник на општествената заедница во Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје се именува м-р Ѓорѓи Узуновски, делегат во Соборот на општините на Собранието на СР Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-546/1

23 февруари 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

121.

Врз основа на член 164 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 23 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА БОЛНИЦАТА ЗА НЕРВНИ И ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ — СКОПЈЕ

1. Се разрешуваат од функцијата претставници на општествената заедница во Советот на Болницата за нервни и душевни болести — Скопје, поради истек на времето за кое се именувани:

Крсте Здравковски,
Миодраг Поповски и
д-р Тодор Косев

2. За претставници на општествената заедница во Советот на Болницата за нервни и душевни болести, се именуваат:

д-р Михаил Левенски, од Меѓуопштинскиот завод — Скопје,

Михаило Георгиевски, секретар на Општинскиот совет на ССМ — Карпош — Скопје и

Борка Каевска, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, медицинска сестра во Здравствениот дом — Скопје, „Центар“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-545/1

23 февруари 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

122.

Врз основа на член 248 став 2 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 23 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА РЕВМАТОЛОГИЈА ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ

1. Се разрешуваат од функцијата претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Клиника за ревматологија при Медицинскиот факултет — Скопје, поради истек на времето за кое се именувани:

потполковник д-р Аврам Ванковски и
Рокса Георгиевска.

2. За претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Клиника за ревматологија при Медицинскиот факултет Скопје, се именуваат:

д-р Русе Бошковски, заменик на генералниот директор на РО „Реплек — Македонија“ — Скопје,
проф. д-р Јонче Неделковски, пензионер и
Марија Којик, вработена во ПСИЗ за здравствена заштита Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-544/1

23 февруари 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

123.

Врз основа на член 257 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на СР Македонија, на седницата одржана на 23 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДЕКАН НА ООЗТ ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ

За членови на Конкурсната комисија за изготвување предлог за именување декан на ООЗТ Технолошко-металуршки факултет — Скопје се именуваат:

Сокол Симовски, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ и
Елена Михајлова, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ, доцент на Градежниот факултет — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-549/1
23 февруари 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

124.

Врз основа на член 2 став 2 од Законот за средствата за пошумување на голините („Службен весник на СРМ“ број 48/74) и член 85 од Законот за шумите („Службен весник на СРМ“ број 20/74 и 15/86), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 23 февруари 1988 година, донесе

ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА

ЗА ПОШУМУВАЊЕ НА ГОЛИНИТЕ И МЕЛИОРАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СЛАБОПРОДУКТИВНИТЕ НИСКОСТЕБЛЕНИ И ДЕГРАДИРАНИ ШУМИ И ШИКАРИ ВО 1988 ГОДИНА

I

Со оваа финансиска програма се утврдуваат средствата за пошумување на голините и мелиорација и реконструкција на слабопродуктивните нискостеблени и деградирани шуми и шикари во 1988 година, нивните корисници, работите што ќе се финансираат, како и начинот на користењето на средствата.

II

Средствата за пошумување на голините и мелиорација и реконструкција на слабопродуктивните нискостеблени и деградирани шуми и шикари се утврдуваат во износ од 1.751.858.934 динари и тоа по следните основи:

— салдо на жиро сметка на ден 31. 12. 1987 година	101.858.934
— средства што Републиката ги остварува од вишокот на приходите над расходите на Народната банка на Македонија и други извори	1.650.000.000

III

Корисници на средства за пошумување на голините и мелиорација и реконструкција на слабопродуктивните нискостеблени и деградирани шуми и шикари можат да бидат општините, организациите на здружениот труд што стопанисуваат со шуми и други заинтересирани организации.

IV

Средствата за пошумување на голините и мелиорација и реконструкција на слабопродуктивните нискостеблени и деградирани шуми и шикари ќе се користат: за учество во садење, одгледување и чување на нови шумски насади, за учество во мелиорација на шуми со ресурекиција и со прореди, за учество во реконструкцијата на деградирани шуми со одгледување, за производство на садници, за учество во набавка на механизација за пошумување и мелиорација, за учество во изградба на патишта во пошумени објекти и објекти за мелиорација и реконструкција, за картирање и колаудација на пошумени објекти, за заштита на пошумените и мелиорирани објекти од болести, штетници и пожари, за следење на здравствената состојба на насадите, научно применувачки мерки и за трошоци за функција на Советот за пошумување на голините и тоа во следните износи:

— учество во садење и одгледување на шумските насади	770.000.000
— учество во мелиорација на шуми со ресурекиција и прореди	70.000.000
— учество во реконструкцијата на деградирани шуми со одгледување и чување	150.000.000
— производство на садници	569.858.934
— учество за набавка на механизација	90.000.000
— учество за изградба на патишта во пошумените објекти и објекти за мелиорација и реконструкција	50.000.000
— картирање и колаудација на пошумените објекти	10.000.000
— следење на здравствената состојба на насадите и научно применувачки мерки	10.000.000
— заштита на пошумените и мелиорирани објекти од болести, штетници и пожари	24.000.000
— трошоци за функција	8.000.000
ВКУПНО:	1.751.858.934

V

Средствата предвидени со оваа финансиска програма се даваат на корисниците без обврска на враќање.

Средствата за садење и одгледување на шумските насади, за реконструкција на деградирани шуми со одгледување и чување, за мелиорација на шуми со ресурекиција и прореди, за набавка на механизација и за изградба на патишта во пошумени објекти и објекти за мелиорација и реконструкција можат да се користат под услов ако корисниците на средствата обезбедат сопствено учество најмалку 50% од износот на пресметковната вредност на работите.

Од средствата по оваа финансиска програма се обезбедува производство на садници за пошумување на голините и реконструкција на деградирани шуми и шикари на општествени и индивидуални површини без учество, односно без надомест.

VI

Распоредот на средствата од точка IV по корисници ќе го врши Советот за пошумување на голините врз основа на програми за пошумување на голините, односно шумскостопански основи и програми за унапредување на шумите што ги донесуваат корисниците на средствата, како и врз основа на извршените работи.

Висината на учеството на средствата на Републиката по одделни намени ќе ја определи Советот за пошумување на голините.

VII

Со пошумување ќе се зафаќаат голините што се лоцирани на стрмни терени на кои се развиваат ерозивните процеси и голини кои по своите природни особености, стопанско-економски услови, заштитни и други општокорисни функции, најдобро ќе се користат кога на нив ќе се одгледуваат шуми.

Приоритет во пошумувањето ќе се дава на површините:

— што претставуваат поголема целина, заради поорганизирана заштита и одгледување на подигнатите култури. Големината на истите да не биде помала од 50 ха;

— што не се оптоварени со пасење на добиток, односно се разграничени од пасиштата;

— што се надоврзуваат на постојните природни шуми или подигнати насади, или се во близина на индустриски, сообраќајни или други објекти, покрај езерата, акумулации и слично;

— за кои се решени имотно-правните односи. Мелиорација на шуми со ресурекициони сечи и прореди ќе се врши во деградирани шуми и шикари што се наоѓаат на плодни растишта и се одликуваат со добар состав на видовите на дрвја и нив-

на биолошка способност за вегетативно обновување и оформување во квалитетни изданкови шуми, а потоа со соодветни одгледни мерки во високи шуми.

Реконструкција на шуми ќе се врши на деградирани шуми и шикари кои се наоѓаат на плодни и приоритетни расгишта, но со лош состав на видовите дрвја, со ослабени биолошки способности за вегетативно обновување и формирање на ниски регуларни шуми, како и во лисничките шуми и псевдомаќиите.

VIII

Оваа финансиска програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-589/1
23 февруари 1988 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

Претседател
на Соборот на општините,
Илија Глигороски, с. р.

125.

Врз основа на член 46 ставовите 1 и 2 од Законот за заштита и користење на земјоделското земјиште („Службен весник на СРМ“ бр. 7/86), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 23 февруари 1988 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА И КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1988 ДО 1990 ГОДИНА

I

Со оваа програма се утврдуваат намените, вкупниот износ на средствата, динамиката за обезбедување средства по години и условите за нивно користење, како и нејзиното извршување.

II

Средствата за извршување на оваа програма, се утврдуваат во вкупен износ од 1.040.000.000 динари за периодот од 1988 до 1990 година, од изворите утврдени во член 45 од Законот за заштита и користење на земјоделското земјиште („Службен весник на СРМ“ број 7/86) и тоа:

- надоместок и зголемен данок од член 12 на Законот;
- надоместоци од член 18 од Законот;
- средства на Републиката и општините; и
- други средства (зголемена вредност на земјиштето што е резултат на вложување на општествени средства и слично).

III

Средствата што се обезбедуваат од изворите утврдени во дел III од оваа програма, по години изнесуваат:

- 1988 година — 340.000.000 динари (140.000.000 динари пренесени од 1986 и 1987 година);
- 1989 година — 300.000.000 динари; и
- 1990 година — 400.000.000 динари.

IV

Средствата од оваа програма се користат за следните намени:

1. Откуп на земјоделско земјиште;
2. Агромелиорација и рекултивизација на земјиштето;
3. Освојување на напуштени земјоделски површини;
4. Изработка на карти за разграничување на земјоделските површини за определени намени;
5. Учество во трошоците за извршување на геодетските работи во опроведувањето на комасацијата; и
6. Материјални трошоци за опроведување на оваа програма.

V

Поблиски намени и условите за користење, како и висината на средствата по одделни корисници и намени, се утврдуваат со подишни програми на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

VI

Средствата предвидени со оваа програма се неповратни.

VII

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-562
23 февруари 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

126.

Врз основа на член 4 од Законот за обезбедување и насочување на средства за поттикнување на развојот на земјоделството („Службен весник на СРМ“ број 37/83, 8/84, 17/84, 3/85, 35/85, 44/85, 13/86 и 11/87), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Соборот на здружениот труд одржана на 23 февруари 1988 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВО 1988 ГОДИНА

I

Во рамките на оваа програма ќе се врши распределба на средствата за 1988 година во вкупен износ од 10.620 милиони динари. Средствата ќе се користат според намените, критериумите и условите утврдени со оваа програма, и тоа за:

во милиони динари

- освојување на нови и напуштени земјоделски површини и откуп на обработливото земјоделско земјиште до 350
- подигање на вештачки ливади до 600
- поттикнување на развојот на сточарството, рибарството и пчеларството до 2.183
- премии на некои земјоделски производи до 5.687
- финансирање на изградба на брани и мали акумулации и мали хидромелиоративни системи за развој на земјоделството до 700
- унапредување на индивидуалното земјоделство до 1.200

II

1. Средствата од дел I став 1 точка 1 од оваа програма во износ до 350 милиони динари ќе се користат за:

— освојување до 1.000 ха нови и напуштени земјоделски површини.

За секој освоен хектар нова површина ќе се партиципира со 250.000 динари;

— откуп на земјоделско земјиште од индивидуален сектор до 100 хектари.

За секој откупен хектар од индивидуален сектор ќе се партиципира со 500.000 динари; и

— за недоволно предвидени средства за освојување на нови и напуштени земјоделски површини и откуп на обработливо земјоделско земјиште од индивидуалниот сектор и за други трошоци за спроведување на оваа програма, се утврдува износ на средства до 50 милиони динари.

2. Право на користење на средствата од дел II на оваа програма имаат организациите на здружениот труд и земјоделските задружни организации, кои ќе се обврзат да освојат најмалку 10 ха нова површина и истата да ја приведат под култура, како и да ја откупат секоја понудена земјоделска обработлива површина без оглед на големината.

Приоритет во користење на средствата ќе имаат организациите на здружениот труд и земјоделските задружни организации кои ќе освојат групирани површини и со подобар бонитет на почвата.

Услов за користење на средствата од дел II на оваа програма претставува инвестиционата програма на инвеститорот за користење на кредитни средства за освојување на нови и напуштени земјоделски површини и откуп, доставени и прифатени од соодветна деловна банка.

Доколку организациите на здружениот труд и земјоделските задружни организации освојуваат нови и напуштени земјоделски површини или откупуваат со сопствени средства, услов за користење на средствата од оваа програма ќе претставува пререм пресметка за вредноста на површините што ќе се освојуваат, одлука на самоуправниот орган за намераваната инвестиција, скица на локацијата, бројот на катастарската парцела што се откупува, како и изјава за обезбедените сопствени средства (финансиски и материјални).

III

1. Средствата од дел I став 1 точка 2 од оваа програма во износ од 500 милиони динари ќе се користат за:

во милиони динари

— подигање на 700 ха вештачки ливади за производство на семе во износ до	82,5
— подигање на вештачки ливади за производство на кабаста храна и семе на 3.600 ха во износ до	387,3
— недоволно предвидени работи и трошоци во износ до	30,2

2. Средствата од дел III точка 1 на оваа програма ќе се користат за следниве намени и износи, и тоа:

— за набавка на елитно семе од еспарзета за засејување на околу 500 ха кои ќе служат за организирање на производството на семе од оваа култура и за набавка на елитно семе од луцерка за подигање на 200 ха кои ќе служат за организирање на производството на семе за натамошна репродукција, во износ од 82,5 милиони динари.

Организациите на здружениот труд и земјоделските задружни организации кои ќе подигнат семепроизводни парцели од треви, без надоместок ќе добијат елитно семе за подигање на ливади чија намена во основа ќе биде за производството на семе од еспарзета и луцерка;

— за подигање на вештачки ливади со еспарзета наменети за производство на зелена маса и сено и тоа на 500 ха во општествениот сектор и 800 ха во индивидуалниот сектор. За оваа намена се предвидуваат до 157,3 милиони динари.

За подигање на вештачки ливади со тревни смеси на ерозивни ораници наменети за производство на сено и испаша и тоа во општествениот сектор 500 ха и 1.800 ха во индивидуалниот сектор. За секој подигнат хектар во двата сектори ќе се обезбеди бесплатно семе. Купувањето на семето ќе се изврши од средствата предвидени за оваа намена во износ до 230,0 милиони динари.

Распоредот на количествата на семе по корисници, врз основа на барање, ќе го изврши Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство, по претходно прибавено мислење од ООЗТ Институт за полјоделство и градинарство при Земјоделскиот факултет; и

— за правење на тревни смеси од повеќе видови треви, пакување во единици за затревување на еден декар, за дотур на семенскиот материјал до индивидуалните земјоделци и други трошоци сврзани со реализацијата на оваа програма, се предвидуваат 30,2 милиони динари.

3. Корисници на средствата, односно на висококвалитетно семе предвидени во дел III од оваа програма, можат да бидат организациите на здружениот труд и земјоделските задружни организации и други субјекти кои ќе произведуваат семе од соодветните тревни култури и кои со сопствени средства ќе ги извршуваат технолошките операции (основна обработка, претсеидбена подготовка на почвата, губрење, сеидба и нега на посевот и слично), за подигање на семепроизводни парцели, тревни посеви од леуминози кои директно или индиректно ќе придонесат за извршување на оваа задача.

4. Приоритет во користењето на семе за подигање на вештачки ливади за семепроизводство ќе имаат оние организации на здружениот труд и земјоделски задружни организации, кои располагаат со погодни површини за оваа намена, особено кадар за семепроизводството и опременост со нужна механизација.

Приоритет за користење на семе од треви и тревни смеси, за подигање на вештачки ливади наменети за добивање на кабаста сточна храна ќе имаат оние организации на здружениот труд и земјоделските задружни организации кои располагаат со сточен фонд, сопствени површини и кои не го имаат решено обезбедувањето на кабаста сточна храна за исхрана на сопствениот добиток (овчарски и говедарски фарми).

За користење на семе за подигање на вештачки ливади во индивидуалниот сектор, приоритет ќе имаат здружените земјоделци и оние земјоделци кои живеат во ридско-планинските населби и кои пред се располагаат со сточен фонд и сопствени површини кои не се погодни за економично производство (ерозивни и напуштени ораници и слично).

5. Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство го утврдува обемот на мерките по корисници, како и поблиските услови за користење на средствата предвидени во дел III од оваа програма.

Средствата за семенскиот материјал за подигање на вештачки ливади за сите корисници се исплатува по налог на Комитетот, а во рамките на расположливите средства предвидени во дел III од оваа програма.

IV

1. Средствата од дел I став 1 точка 3 од оваа програма во износ до 2.183 милиони динари, ќе се користат за:

во милиони динари

— говедарство до	1.717,5
— овчарство до	205,6
— свињарство до	100,0
— коњарство до	30,0
— рибарство до	60,0
— пчеларство до	40,0
— посебни мерки	29,9

Вкупно: 2.183

2. Средствата од претходната точка ќе се користат за субвенционирање, односно регресирање на трошоците за зголемување на производството на млеко, месо, волна и пчелни производи, како и за унапредување на коњарството, и тоа:

ко, месо, волна и пчелни производи, како и за унапредување на коњарството, и тоа:

1	во илјади динари		
	Број грла 2	Учество по грло 3	Вкупно динари 4
ГОВЕДАРСТВО			1.717.500
1. Зголемен број на крави и стелни јуници од благородни раси и нивни крстоски што ќе претставуваат проширена репродукција на основното стадо:			
а) набавени (за проширена репродукција)			
	750	1.500	1.125.000
б) од сопствено стадо (за проширена репродукција)			
	1.400	300	420.000
2. Учество за набавка и одгледување на бикови од благородни раси (монтафонска, оберингалска) за индивидуален сектор во ридско-планинските подрачја			
	50	600	30.000
3. Учество за набавка на прогенотестирани бикови за потребите на говедарството во општествен сектор (Центар за вештачко осемнување — Ветеринарен институт — Скопје)			
	2	5.000	10.000
4. Субвенционирање на опремување на собирни станици за млеко			
	20	3.000	60.000
5. Учество во набавката на електрични апарати за молзење на крави во индивидуалниот сектор (во кооперација)			
	50	400	20.000
6. Финансирање на службата за матично книговодство и селекција во говедарството, овчарството и коњарството во индивидуалниот сектор до			
	—	—	44.500
7. За полнење на контејнери за вештачко осемнување до			
	—	—	8.000
ОВЧАРСТВО			205.600
8. Учество за набавка на овни оригинални грла од расата виртенберг за В/О на овци во општествениот и индивидуалниот сектор			
	80	200	16.000
9. Учество за набавка на овни репродуктори за индивидуален сектор			
	600	80	48.000
10. Учество во одгледувањето на машки јагниња за производство на овни репродуктори за потребите на индивидуалниот сектор за 1989 година			
	700	40	28.000
11. Одгледување на женски грла свиски во општествениот сектор добиели со вкрстување на домашната популација овци со виртенберг овни (зголемен број на матично стадо)			
	10.000	10	100.000
12. Вештачко осемнување на овци во индивидуалниот сектор (во сезона) до			
	6.150	1,3	8.000
13. Учество во набавката на хранилки за јагниња за индивидуален сектор			
	70	80	5.600
СВИЊАРСТВО			100.000
14. Учество во трошоците за набавка на приплоден материјал за репроцентар			
			100.000
КОЊАРСТВО			30.000
15. Доопремување на ергелата „Витачево“ — Каварци			
			22.700
16. Откуп на пастуви и кобили			
	5	1.000	5.000
17. Лиценцирање и кастрирање на пастуви			
	500	3	1.500
18. Осигурување на машки приплодни грла			
	—	—	800
РИБАРСТВО			60.000
19. Субвенционирање на цената на кафези за одгледување риби до			
	40	1.000	40.000
20. Субвенционирање на произведен подмладок до			
	—	—	10.000
21. Производство и набавка на подмладок за порибување на реки и езера до			
	—	—	10.000
ПЧЕЛАРСТВО			40.000
22. Учество во трошоците за производство на жив пчелен материјал (за индивидуален сектор)			
— нуклеуси			
	800	20	16.000
— матици			
	2.000	2	4.000
23. Субвенционирање на пчелни сандаци за индивидуален сектор во посебни ридско-планински подрачја			
	1.000	20	20.000

1	2	3	4
ПОСЕБНИ НАМЕНИ			24.900
24. Учество во финансирањето на трошоци за реализација на „Макропроектот III“ до	—	—	7.000
25. Учество во набавката на калифорниски глисти	50	70	3.500
26. Учество во трошоците за организирање на сточарски изложби	2	1,5	3.000
27. Други трошоци за спроведување на програмата и недоволно планирани мерки, контрола во спроведувањето на програмата и друго до	—	—	16.400

3. Непосредни реализатори на мерките предвидени во деловите III и IV од оваа програма се организациите на здружениот труд и земјоделските зајдружни организации за мерките што ќе се реализираат во општествениот сектор. Мерките и активностите што ќе се реализираат во индивидуалниот сектор, ги спроведуваат општинските стручни служби — центри за унапредување на индивидуалното земјоделство и Републичкиот центар за унапредување на индивидуалното земјоделство „Примена“ — Скопје.

V

1. Средствата од дел I став 1 точка 4 од оваа програма во износ од 5.687 милиони динари ќе се користат за премии за пченица, 'рж, сончоглед, маслодајна репка, шеќерна репка и млеко.

За поголем откуп на некои земјоделски производи се предвидува резерва во износ од 19,5 милиони динари.

А. Премија на пченица и 'рж

На организациите на здружениот труд од територијата на СР Македонија што вршат откуп на семеска и меркантилна пченица и 'рж им се исплатува премија за откупените количества пченица и 'рж од родот во 1988 година, во износ до 12 динари по килограм.

Оваа премија ја остваруваат и организациите на здружениот труд кои ќе користат семенска пченица од сопствено производство, за сеидба на своите површини.

За оваа премија ќе се користат средства во износ од 1.920 милиони динари.

За откупените количества на пченица и 'рж од околу 10.000 тони од родот во 1987 година ќе се исплатува премија под условите предвидени со Програмата за премии на некои земјоделски производи во 1987 година („Службен весник на СРМ“ бр. 14/87), во износ до 80 милиони динари.

Б. Премија за маслодајни семиња (сончоглед, маслодајна репка и соја)

На организациите на здружениот труд што се занимаваат со производство на масло за јадење на територијата на СР Македонија, им се исплатува премија за откупените количества сончоглед, маслодајна репка и соја во износ до 8,00 дин/кг.

За оваа премија ќе се користат средства во износ до 280 милиони динари.

В. Премија за шеќерна репка

На организацијата на здружениот труд што се занимава со производство на шеќер на територијата на СР Македонија и се исплатува премија за откупените количества шеќерна репка во износ од 2,00 дин/кг.

За оваа премија ќе се користат средства во износ до 300 милиони динари.

Г. Премија на кравјо и овчо млеко

За произведено кравјо и овчо млеко од организациите на здружениот труд и од земјоделските задруги или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители од подрачјето на СР Македонија се исплатува премија во износ од:

— 80 динари по литар, за производителите од општините кои имаат третман на неразвиени, односно недоволно развиени, и

— 60 динари по литар, за производителите од општините кои имаат третман на развиени.

Оваа премија се исплатува за кравјо млеко што содржи најмалку 3,2% млечна маст и за овчо млеко што содржи најмалку 6% млечна маст. Ако млекото содржи повеќе од предвидениот процент на млечна

маст, премијата сразмерно се зголемува, со тоа што за кравјото млеко пресметката се врши најмногу до 4,2% млечна маст, а за овчо млеко до 8,5% млечна маст.

Премијата се исплатува и за кравјо и овчо млеко кое корисниците на премијата ќе го преработат сами или во кооперација и ќе го предадат на откупните организации на здружениот труд.

Премијата за млеко од став 1 алинеја 1 на овој дел ќе се остварува доколку и општината исплатува најмалку 30 динари по литар млеко.

Премијата за млеко од став 1 алинеја 2 на овој дел ќе се остварува доколку и општината исплатува премија од најмалку 40 динари по литар млеко.

За оваа премија ќе се користат средства во износ до 3.087,5 милиони динари.

Премиите ќе им се исплатат на организациите на здружениот труд и земјоделските зајдружни организации врз основа на барањето што го поднесуваат со соодветна документација до Службата на општественото книговодство во СР Македонија до 31 јануари 1989 година.

Врз основа на барањето, Службата на општественото книговодство во СР Македонија врши исплата на средствата за премии.

VI

1. Средствата од дел I став 1 точка 5 од оваа програма во износ од 700 милиони динари кои ќе се користат за финансирање на изградбата на брани за мали акумулации и мали хидромелиоративни системи за искористување на водата од нив за наводнување на земјоделското земјиште за потребите на сточарството и дивечот се распределуваат, и тоа за:

учество во изградбата на брани за мали акумулации и мали хидромелиоративни системи до	692
недоволно предвидени средства за изградба на мали акумулации и мали хидромелиоративни системи и други трошоци за спроведување на оваа програма се утврдува износ на средства до	8

2. Средствата од дел VI точка 1 на оваа програма можат да се користат за учество во финансирањето на изградбата на објектите и работите, најмногу до 50% од нивната пресметковна вредност.

Право на користење на средства од оваа програма имаат водостопанските, земјоделските и други организации на здружениот труд и земјоделски зајдружни организации кои со непосредните водокорисници постигнале спогодба за изградба и искористување на водата од објектите утврдени во дел VI точка 1 од оваа програма.

Предимство при одобрување на овие средства имаат оние објекти кои се од значење и за општонародната одбрана.

VII

1. Средствата од дел I став 1 точка 6 од оваа програма во износ до 1.200 милиони динари, ќе се користат за субвенционирање, односно регресирање на активностите за зголемување на индивидуалното земјоделско производство, како и финансирање на Републичкиот центар за унапредување на индивидуалното земјоделство „Примена“ — Скопје и општинските стручни служби — центри за унапредување на индивидуалното земјоделство.

Овие средства ќе се распоредуваат по единици мерки за следниве намени.

1	Вкупно колич- чество	Субвенција по единица мерка		Вкупно 3+4	Вкупен износ на суб- венција во 000 дина		Вкуп- но 6+7	
		3	4		6	7		
								републичка програма
10.-								
СТОЧАРСТВО								
1. В/О на крави во ветеринарна станција бр.	5.700	1.000	1.000	2.000	5.700	5.700	11.400	
2. В/О на крави во пухт бр.	22.300	3.000	3.000	6.000	66.900	66.900	133.800	
3. Свино јакм-тримч бр.	42	200.000	200.000	400.000	8.400	8.400	16.800	
4. Свино јакм О Фошја бр.	243	25.000	25.000	50.000	6.075	6.075	12.150	
Вкупно сточарство:					87.075	87.075	174.150	
ПОСЕЛСТВО								
5. Семе јачмен кг	177.000	100	100	200	17.700	17.700	35.400	
6. Семе 'рж кг	62.500	80	80	160	5.000	5.000	10.000	
7. Општи во орнзопроизводство бр.	32	15.000	15.000	30.000	480	480	960	
8. Семе компир за ридско-плавнски подрачја кг	490.000	75	75	150	36.750	36.750	73.500	
9. Семе лучерка кг	38.500	500	500	1.000	19.250	19.250	38.500	
10. Семе сточен грахов и граорница кг								
- како прекултура кг	93.000	240	240	480	22.330	22.330	44.660	
- главна и втора култура кг	36.000	150	150	300	5.400	5.400	10.800	
11. Производно демонстр.општи во поле- дн.бр.	462	12.000	12.000	24.000	5.544	5.544	11.088	
- општи со ласерск, третир.на семето бр.37	15.000	15.000	15.000	30.000	555	555	1.110	
12. Пољоделски општи со харџица бр.	226	6.000	6.000	12.000	1.356	1.356	2.712	
Вкупно пољоделство:					114.365	114.365	228.730	
ГРАДИНАРСТВО								
13. Произв.демонстр.општи со нови сорти домати бр.		92	12.000	12.000	24.000	1.104	1.104	2.208
14. Демонстр.општи со средст.за зам- тата бр.		157	9.000	9.000	18.000	1.413	1.413	2.826
Вкупно градинарство:					2.517	2.517	5.034	
ОВОШТАРСТВО								
15. Разни видови овош.сад.за рид. план.подр.бр.	117.000	100	100	200	11.700	11.700	23.400	
16. Рибизли - малини бр.	5.000	50	50	100	250	250	500	
17. Шипки - капини бр.	1.500	50	50	100	75	75	150	
18. Дешници бр.	2.300	80	80	160	184	184	368	
19. Какамен орев бр.	2.300	500	500	1.000	1.150	1.150	2.300	
20. Селекционирани орев бр.	5.000	100	100	200	500	500	1.000	
21. Одгледување и општи со нови видови и сорти овошје (акти- ниди, боровници и др.) бр.					25.000		25.000	
22. произв.демонстр.општи во овоштарс. бр.	123	12.000	12.000	24.000	1.476	1.476	2.952	
Вкупно овоштарство:					40.335	15.335	55.670	
ЛОЗАРСТВО								
23. Произв.дем.општи во лозарство бр.	52	12.000	12.000	24.000	624	624	1.248	
Вкупно лозарство:					624	624	1.248	
ДОПОЛНИТЕЛНИ МЕРКИ								
24. Агрохемиски анализи бр.	700	1.125	1.125	2.250	788	788	1.576	
25. Земјоделска механиз.за демонстр.					30.000	-	30.000	
Вкупно дополнителни мерки:					30.788	788	31.576	
ОПШТИ МЕРКИ								
26. Катпревари за високи приноси општински и републички					9.000	6.000	15.000	
27. Голубички и сојузни катпревари за високи приноси и тракторски катпревари					6.000	-	6.000	
28. Земјоделско образование и про- паганда					15.000	8.000	23.000	
29. Вруто личен доход на службите					483.530	483.530	967.060	
30. Вруто личен доход на "Примена"					62.600	-	62.600	
31. Материјални трошоци на службите					158.000	158.000	316.000	
32. Материјални трошоци на "Примена"					22.500	-	22.500	
33. Трошоци на Советот					3.000	-	3.000	
34. Обезбедување на теренско возило 5	4.200.000	4.200.000		21.000	21.000		42.000	
Вкупно општи мерки:					780.630	697.530	1.468.160	
35. Вкупно мерки					1.056.334	908.234	1.964.568	
36. Угоденена партиципација на мерз- вените општини (10 до 20%)					37.654	-	37.654	
37. Ндоволно прецидени мерки					106.012	-	106.012	
СЕ ВКУПНО:					1.200.000	908.234	2.108.234	

2. Во рамките на вкупно расположливите средства по оваа намена се утврдуваат следниве износи на вкупните субвенции — регреси по општини и тоа:

Реден број	Корисници на средствата од програмата (општина, стручна служба и центар)	Утврден износ за 1988 година
1.	2.	3.
1.	Берово	26.448.800
2.	Битола	53.478.500
3.	Македонски Брод	25.261.400
4.	Валандово	15.704.000
5.	Виница	23.673.200
6.	Гостивар	46.338.000
7.	Гевгелија	31.166.500
8.	Дебар	9.920.400
9.	Делчево	24.288.000
10.	Демир Хисар	26.063.600
11.	Кочани	44.586.000
12.	Кичево	33.434.000
13.	Крива Паланка	15.002.600
14.	Куманово	52.324.000
15.	Крушево	38.763.000
16.	Кратово	16.648.200
17.	Кавадарци	18.962.000
18.	Неготино	11.069.000
19.	Свети Николе	14.680.000
20.	Струга	47.833.600
21.	Струмица	32.241.500
22.	Скопје	50.989.000
23.	Охрид	26.181.000
24.	Прилеп	40.900.000
25.	Пробиштип	19.045.000
26.	Радовиш	25.770.500
27.	Ресен	37.600.000
28.	Тетово	80.033.625
29.	Титов Велес	27.434.250
30.	Штип	18.543.250
31.	Посадочен материјал на нови видови овошје и опити	25.000.000
32.	Земјоделска механизација за демонс.	30.000.000
33.	Примена	85.100.000
34.	Натпревари за високи приноси	3.400.000
35.	Републички и сојузни натпревари	6.000.000
36.	Земјоделско образование и пропаганда	7.100.000
37.	Совет за индивидуално земјоделство	3.000.000
	ВКУПНО:	1.089.587.925
38.	За недоволно предвидени мерки	106.012.075
	СЕ ВКУПНО:	1.200.000.000

3. Развиените општини во финансирањето на мерките што се утврдуваат во дел VII од оваа програма, учествуваат со ист износ на средства по единица мерка, општините: Крушево, Кратово, Демир Хисар, Македонски Брод, Дебар и Крива Паланка учествуваат со најмалку 30% од вкупната субвенција по единица мерка, додека општините: Ресен, Виница, Берово, Кичево, Радовиш, Гостивар, Струга и Тетово со најмалку 40% од вкупниот износ на субвенцијата на утврдена мерка.

Приоритет при користењето на субвенциите — регресите (републички и општински) по гранки и намени имаат земјоделците од ридско-планинските подрачја и здружените земјоделци.

VIII

1. Распределбата на средствата од оваа програма по корисници ја врши Републичкиот комитет за зем-

јоделство, шумарство и водостопанство, врз основа на поднесени барања, а за користење на средствата за освојување на нови и напуштени земјоделски површини и откуп на земјоделско земјиште потребно е и претходно прибавено мислење од Стопанската комора на Македонија за организациите на здружениот труд и Здружниот сојуз на Македонија за здружените организации.

2. Доколку дојде до извршување на некои мерки предвидени со оваа програма во поголем обем, а друга биде нецелосно реализирана, Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство во рамките на вкупно расположливите средства по оваа програма врши соодветна пренамена по мерки, освен за средствата од дел VII на оваа програма, каде што пренамена врши Советот за унапредување на индивидуалното земјоделство.

3. Претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство во согласност со Републичкиот секретар за финансии, во рок од 15 дена од донесувањето на оваа програма, ќе донесе поблизок пропис за начинот на остварување на правото за користење на средствата за поттикнување на развојот на сточарството, рибарството и пчеларството и за премии на некои земјоделски производи.

4. Правата и обврските на корисниците на средствата од оваа програма (освен за средствата на дел VIII точка 3 на оваа програма), се утврдуваат со договор што ќе се склучува меѓу Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство и корисниците на средствата, а правата и обврските на корисниците на средствата за унапредување на индивидуалното земјоделство се утврдуваат со договор што ќе се склучува меѓу Советот за унапредување на индивидуалното земјоделство и корисниците на средствата.

IX

Средствата предвидени со оваа програма се неповратни.

X

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-561
23 февруари 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

127.

Врз основа на член 113 став 2 од Законот за вршење стопански дејности со самостоен личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 30/87), Републичкиот комитет за сообраќај и вроки донесува

П РА В И Л Н И К ЗА РАБОТНАТА ОБЛЕКА НА САМОСТОЈНИТЕ ПРЕВОЗНИЦИ ШТО ВРШАТ ЈАВЕН ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува работната облека на самостојните превозници што вршат јавен превоз на патници.

Член 2

Работната облека е зимска и летна.

Член 3

Зимската работна облека се состои од: палто, панталони, кошула, вратоврска и чевли.

Жените наместо панталони можат да носат здолниште.

Палтото е од штоф, во темно сина боја со обичен крој со ревери на еден ред копчиња што се заклопуваат десно. На долниот дел од обете страни има надворешни целови без преклоп, а на левата страна на градите има надворешен џеп без преклоп.

Палтото за жени-превозници е со прилагоден крој за жени.

Панталоните се од штоф во темно сина боја со вообичаен крој.

Здолништето е од штоф во темно сина боја и со вообичаен крој и должина.

Кошулата е во светло сина боја со вообичаен крој.

Вратоврскага е од стандарден материјал со темно сина боја.

Чевлите се во црна боја.

Доколку самостојните превозници носат капа, односно бере, ја носат следната капа односно бере:

Капата е од штоф во темно сина боја со вообичаен крој.

Берето е од штоф во темно сина боја и со вообичаен крој.

Член 4

Летната работна облека се состои од кошула, панталони и чевли.

Жените наместо панталони можат да носат здолниште.

Кошулата е во светло сина боја со вообичаен крој со куси ракави.

Кошулата за жените превозници е во светло сина боја со прилагоден крој за жени.

Панталоните се од тергал или друг сличен материјал во темно сина боја со вообичаен крој.

Здолништето е од тергал или друг сличен материјал во темно сина боја.

Чевлите се во црна боја.

Член 5

Составен дел на работната облека е и ознаката — амблем со која се обележува дејноста „ТАХИ“. Ознаката од став 1 на овој член се носи пришиена на џепот на горниот дел од левата страна на палтото, односно на горниот лев џеп на кошулата. Ознаката е испишана со жолта патинирана боја.

Член 6

Самостојниот превозник работната облека ја одржува чисто и уредно.

Член 7

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за работната облека на граѓаните што вршат јавен превоз на патници („Службен весник на СРМ“ бр. 32/86).

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 11-182

26 јануари 1988 година

Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет за
сообраќај и врски,
дипл. инж. **Томе Малески**, с. р.

128.

Врз основа на член 144 став 1 точка 1 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на СРМ“ бр. 35/85 и 9/86) и член 105 став 2 од Законот за вршење стопански дејности со самостоен личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 30/87), Републичкиот комитет за сообраќај и врски донесува

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКО-ЕКСПЛОАТАЦИОНИТЕ УСЛОВИ НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА СО КОИ СЕ ВРШИ ЈАВЕН ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ

Член 1

Во Правилникот за техничко-експлоатационите услови на моторните возила со кои се врши јавен превоз во патниот сообраќај („Службен весник на СРМ“ бр. 35/86) во член 1 на крајот точката се брише и се додаваат зборовите: „од страна на организациите на здружениот труд и други општествено-правни лица, како и од самостојните превозници“

Член 2

Во член 2 став 3 зборот „три“ се заменува со зборот „пет“.

Член 3

Во член 8 став 1 се менува и гласи:

„Автобусите со кои се врши јавен превоз на патници во линискиот и слободниот патен сообраќај имаат натпис на бочните надворешни страни кој содржи назив и седиште на организацијата на здружениот труд и друго општествено-правно лице односно име и презиме на самостојниот превозник и општината во која самостојниот превозник има живеалиште“.

Член 4

Член 14 се менува и гласи:

„Патничките моторни возила со кои се врши јавен превоз на патници освен комби возилата, мора да имаат:

1. најмалку четири врати што овозможуваат непречено влегување и излегување на патниците;
2. таксиметар поставен на видно место за патниците од десната страна на седиштето на возачот;
3. натпис „ТАХИ“ поставен на средината на предната страна на покривот од возилото. Натписот се испишува со букви чија големина изнесува 6,5 см. Натписот е еднообразен, осветлен и читлив од предната и задната страна и синхронизиран со таксиметарот за да свети кога возилото е слободно за прием на патниците. Од десната страна на натписот „ТАХИ“ се става зборот „МАК“, а од левата страна евидентниот број на возилото со димензии на буквите и броевите од 5 см.

Под натписот „ТАХИ“ се испишува името на градот, седиште на организацијата на здружениот труд и друго општествено правно лице односно општината во која самостојниот превозник има живеалиште, со димензии на буквите од 1,6 см. Натписот се испишува на пластична касета во бела боја за организациите на здружениот труд и другите општествено правни лица и во жолта-окер боја за самостојните превозници чии димензии изнесуваат: должина 50 см, височина 12,5 см, и бочна широчина 9 см, со црни букви. Организациите на здружениот труд и други општествено-правни лица како и самостојните превозници може на возилата да ставаат и други натписи со кои ја обележуваат овојата дејност:

4. исправен противпожарен апарат;
5. исправни уреди за греење и вентилација;
6. радиоапарат;
7. простор за патниците одвоен од просторот за багаж;
8. пречни седишта со наслон за глава и со уреди за поместување на седиштата по должина на возилото. Седиштата и наслонот за глава на предните седишта се пресвличени со навлаки и
9. пластични или пластифицирани хигиенски кеси во темна боја за потребите на патниците“.

Член 5

Член 15 се менува и гласи:

„Бојата на патничките моторни возила со кои се врши јавен превоз на патници ја определува организацијата на здружениот труд и друго општествено-правно лице односно самостојните превозници во рамките на Стопанската комора на Македонија при што сите возила мора да бидат во иста боја“.

Член 6

Член 16 се менува и гласи:
„Комби возилата мора да ги исполнуваат следните услови:

1. на бочните надворешни страни од возилото се испишува назив и седиште на организацијата на здружениот труд или друго општествено правно лице односно име и презиме на самостојниот превозник, улица и број и општината во која самостојниот превозник има живеалиште и

2. седиштата во возилото се пресвличени со навлаки и се поставени во правец на движење на возилото.

Одредбите од член 14 точка 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 од овој правилник се применуваат и за комби возилата“.

Член 7

Член 33 се менува и гласи:

„Организациите на здружениот труд и другите општествено правни лица, како и самостојните превозници се должни да ги сообразат техничко-експлоатационите услови на моторните и приклучните возила со одредбите на овој правилник до 31 август 1988 година.

Организациите на здружениот труд и другите општествено-правни лица, како и самостојните превозници се должни да се усогласат со одредбата од член 15 на овој правилник до крајот на 1989 година“.

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 11-181

26 јануари 1988 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет за
сообраќај и врски,
дипл. инж. **Томе Малески**, с. р

129.

Врз основа на член 106 став 3 од Законот за вршење стопански дејности со самостоен личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 30/87), Републичкиот комитет за сообраќај и врски донесува

П Р А В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕТО И ПРОГРАМАТА
НА ПОСЕБНИОТ СТРУЧЕН ИСПИТ НА САМОСТОЈ-
НИТЕ ПРЕВОЗНИЦИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на полагањето и програмата на посебниот стручен испит (стручен испит) на самостојните превозници што вршат јавен превоз на патници во автотакси превозот (во натамошниот текст: такси превозници).

Член 2

Стручниот испит за такси превозници кандидатот го полага пред испитна комисија која се состои од претседател, два члена и нивни заменици.

Испитната комисија по потреба има и секретар.

Член 3

Кандидатот за полагање на стручен испит за такси превозници поднесува пријава до општинскиот орган на управата надлежен за работите на патниот сообраќај според местото на живеење на кандидатот.

Пријавата за полагање на стручниот испит од став 1 на овој член содржи: име и презиме на кандидатот, датум и место на раѓање, место на живеење и адреса, категоријата на возилото за која возачот има возачка дозвола и кој пат го полага испитот.

Член 4

По приемот на пријавата испитната комисија го определува времето и местото на полагањето на стручниот испит за такси превозници и за тоа благовремено го известува кандидатот.

Член 5

Кандидатот полага пред испитна комисија во полн состав.

Со работата на испитната комисија раководи претседателот на комисијата.

Член 6

Успехот на кандидатот се оценува со „положил“ или „не положил“.

На кандидатот кој го положил испитот му се издава уверение за положен стручен испит за такси превозник.

Член 7

Издаденото уверение за положен стручен испит за такси превозник се впишува во посебен регистар што го води органот што ја формира комисијата.

Регистарот за издадените уверенија за положен стручен испит се заклучува на крајот на секоја година и се чува трајно.

Член 8

Испитните рокови се определуваат по потреба во зависност од бројот на пријавените кандидати.

Кандидатот кој нема да го положи стручниот испит има право истиот да го полага наредниот испитен рок.

Член 9

За текот на полагањето на стручниот испит за такси превозници се води записник. Записникот го потпишуваат претседателот и членовите на комисијата.

Член 10

Стручниот испит за такси превозници се состои од теоретски дел што се полага усно или писмено во зависност од бројот на пријавените кандидати, според Програмата за полагање на стручниот испит за такси превозници, која е составен дел на овој правилник.

Член 11

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на полагањето и програмата на стручниот испит на граѓаните што вршат јавен превоз на патници („Службен весник на СРМ“ бр. 2/86).

Член 12

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 11-180

26 јануари 1988 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет за
сообраќај и врски,
дипл. инж. **Томе Малески**, с. р.

П Р О Г Р А М А
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ НА ТАКСИ
ПРЕВОЗНИЦИ

I. ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ

1. Закон за превоз во патниот сообраќај:

— поим на јавен превоз, поим на превоз за сопствени потреби, техничко-експлоатациони услови и превозна исправа;

— услови за вршење на јавен превоз со моторни возила од страна на организациите на здружениот труд;

— јавен превоз во линискиот патен сообраќај (возен ред, тарифа, усогласување на возните редови),

— регистрација на возните редови, укинување на

линии, возни билети, службена облека на членовите на посада, автобуски станици и постојки, работно време на автобуската станица, обележување, опремување и одржување на автобуските станици, внатрешна контрола;

— јавен превоз во градскиот и приградскиот патен сообраќај;

— јавен превоз во слободниот патен сообраќај;

— здружување на организациите на здружениот труд што вршат јавен превоз во деловна заедница;

— превоз за сопствени потреби;

— инспекција во јавниот патен сообраќај.

2. Закон за вршење стопански дејности со самостоен личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните (во делот што се однесува за сообраќајот):

— основ за вршење на јавен превоз на патници;

— заеднички услови за вршење дејност со личен труд;

— рок за издавање на одобрението за вршење јавен превоз;

— елементи на одобрението;

— привремено запирање и доверување на друго лице, вршењето на дејноста со личен труд;

— вршење на дејност со личен труд преку работородител;

— престанок на вршење дејност со личен труд;

— посебни услови за вршење на јавен превоз на патници;

— дополнителен труд од други лица;

— работна облека;

— услови за вршење на линиски превоз на патници;

— здружување во задруги;

— деловна соработка со организациите на здружениот труд;

— надзор и управни мерки;

— казни одредби (парични казни и заштитни мерки).

3. Закон за договорите за превоз во друмскиот сообраќај:

— општи одредби;

— договор за превоз на патници;

— договор за превоз на багаж;

— рекламација и

— застареност на побарувањата.

II. КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ НА ТАКСИ ПРЕВОЗНИЦИТЕ

— изглед на такси возачите;

— потребни документи кои возачот мора да ги има кај себе при вршењето на дејноста;

— лица и предмети кои возачот е должен да ги прими и лица и предмети кои возачот не смее да ги прими;

— наплатување на такси услугите;

— однесување на такси возачите спрема патниците;

— однесување на такси возачите спрема пијани лица и сл.;

— преземање на багаж;

— издавање сметки;

— постапка со најдените предмети и

— други обврски што произлегуваат од општите акти на здруженијата на такси превозниците.

III. ТОПОГРАФСКА ОРИЕНТАЦИЈА

— читање на географска карта;

— читање на автомобилска карта; и

— читање на плановите на градовите.

IV. ЗНАЧАЈНИ КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ, ТУРИСТИЧКИ И СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ ВО ГРАДОВИТЕ И НИВНАТА ОКОЛИНА

— локации на поважните музеи, галерии, театри, кина, концертни сали, културни домови, библиотеки и сл.;

— локации на поважни хотели, мотели и угостителски објекти, туристички агенции, излетнички места и

— локации на стадиони, игралишта и спортски сали.

V. ПОВАЖНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРУГИ ОРГАНИ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ, ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОПШТЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ

— локација на поважните здравствени организации (здравствени домови, болници, амбуланти, брза помош и сл.);

— локација на собранието на општината и неговите служби;

— локација на органите за внатрешни работи;

— локација на републичките органи (Собрание на СРМ, Извршен совет на Собранието на СРМ итн.);

— локација на железничка станица, автобуска станица, аеродром, автотакси станица, жичара и пошта, радиотелевизијско студио;

— локација на школи, факултети, академии и сл.

— локација на поважни трговски, индустриски и други поважни стопански организации и

— други поважни објекти од значење за Републиката и општината.

130.

Врз основа на член 60, а во врска со член 59 од Законот за заштита при работа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/87), претседателот на Републичкиот комитет за труд донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ИСПИТУВАЊЕ И ПРЕГЛЕДИ ПО ПРОПИСИТЕ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

1. Градежно-машинскиот центар за средно насочено образование „Чеде Филиповски-Даме“ — Скопје ги исполнува пропишаните услови за вршење на испитување и прегледи по член 59 од Законот за заштита при работа за потребите на други организации, и тоа за:

— дигалки,

— преси и макази на механизирани погон со рачно додавање.

2. Ова решение да се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 11-48

11 јануари 1988 година

Скопје

Претседател

на Републичкиот комитет за труд
проф. д-р Тито Беличанец, с. р

131.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 23 декември 1987 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Општинскиот општествен правобранител на самоуправањето на град Свети Николе за оценување уставноста и законитоста на членовите 35, 41 и 42 од Правилникот за распоредување на доходот и чистиот доход и распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, донесен од работниците во Централното основно училиште „Методи Митевски-Брицо“ во село Лозово општина Свети Николе, со референдум одржан на 25 јуни 1987 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

3. Општинскиот општествен правобранител на самоуправањето на општина Свети Николе, со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на оспорените членови од Правилникот означен во точка 1 од оваа одлука, затоа што со член 35 се предвидени дополнителни бодови само за работници кои ги имаат звањата „истакнат“ и „особено истакнат“ педагошки работник, а со членовите 41 и 42 од Правилникот, се предвидени дополнителни бодови за работа во комбинирани паралелки и за работа во село, што не е во согласност со уставното начело на распределба според трудот.

4. Судот на седницата утврди дека во член 35 од Правилникот е предвидено работниците кои се стекнале со звањата истакнат и особено истакнат педагошки работник имаат право на зголемен личен доход по основ на тековен труд и тоа 2% односно 4%.

Со член 133 став 1 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83) е предвидено воспитувачите, наставниците и другите стручни работници во организациите за згрижување и воспитување и во основните училишта кои непосредно придонесуваат во остварувањето на воспитно-образовните задачи, да можат да се здобијат со звање истакнат педагошки работник и особено истакнат педагошки работник.

Начинот и условите за здобивање на означените звања се утврдени во Правилникот за начинот и условите за здобивање на звањата на наставниците за одделенска и предметна настава во основните училишта, специјалните основни училишта, ученичките домови и основните училишта за возрасни („Службен весник на СРМ“ бр. 7/80), донесен од Републичкиот комитет за наука и образование. Според овој правилник овие звања можат да ги добијат наставниците што постигнуваат значајни резултати во остварувањето на целите и задачите на основното воспитание и образование и работата со учениците, за придонесот во унапредувањето на воспитно-образовната работа и за учество во разни форми на општествено-културната дејност, ако имаат најмалку 5 односно 10 години работно искуство.

Според мислењето на Судот од изнесеното прозлегува дека условите за добивање на означените звања се непосредно поврзани со конкретните резултати во долгогодишната воспитно-образовна работа.

Со оглед на тоа што звањата истакнат педагошки работник и особено истакнат педагошки работник се добиваат за посебните резултати постигнати во работата, Судот смета дека нивното предвидување како посебен основ за распределба на средствата за лични приходи не излегува надвор од самоуправното право на работниците да ги утврдат основите и мерилата за определување на личниот доход во зависност од придонесот во работата, кој придонес согласно член 22 од Уставот на СР Македонија и член 129 став 3 од Законот за здружениот труд не зависи само од обемот и сложеноста на работите и работните задачи, туку и од постигнатите резултати во работата односно од квалитетот и квантитетот на извршените работи и работни задачи.

Врз основа на изнесеното Судот утврди дека член 35 од Правилникот не е во несогласност односно не е во спротивност со означените уставни и законски одредби.

5. Понатаму, Судот утврди дека во член 41 од означениот правилник е предвидено на работниците што изведуваат настава во комбинирани паралелки да им се зголемува вкупниот број на бодови по основ на тековниот труд, во член 42 од Правилникот е предвидено на наставниците и другите работници во училиштето кои работат на село за отежнати услови за работа вкупниот број на бодови по сите основи да им се зголеми за определен број бодови а на работници кои патуваат и работат во оддалечени села им се зголемува уште за одреден број бодови. Инаку, во табеларниот преглед за вреднување

на работите и работните задачи сите наставници се вреднувани со ист коефициент по основот услови за работа.

Согласно член 23 став 1 од Уставот на СР Македонија и член 126 став 1 од Законот за здружениот труд самоуправно право е на работниците да ги утврдат основите и мерилата за распределба на средствата за лични приходи. Според член 129 став 3 од Законот за здружен труд, придонесот на работникот, покрај другото, се утврдува и во зависност од условите под кои работи работник. Притоа, право е на работниците да оценат под какви услови секој работник ги извршува доверените работи и работни задачи и да го определат конкретниот број на бодови.

Со оглед на изнесеното Судот утврди дека членовите 41 и 42 од означениот Правилник во кои се определени додатни бодови за посебни услови за работа не се во несогласност односно спротивност со означените уставни и законски одредби.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 207/87
23 декември 1987 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

132.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 13 јануари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 46 став 2 од Самоуправната спогодба за заедничките критериуми и мерила за решавање на станбените потреби на работниците во Работната организација „Македонка“ — Штип, донесена од работниците со референдум одржан на 25 јуни 1987 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената работна организација на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Општинскиот општествен правобранител на самоуправањето на општина Штип, со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 46 став 2 од актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што со него се повредува уставното начело на еднаквост.

4. Судот на седницата утврди дека во член 46 став 2 од Самоуправната спогодба е предвидено самецот — самица — работник да има право на учество во постапката за решавање на станбените прашања со навршени 40 години живот и со работен стаж од најмалку 10 години во Работната организација, а според став 3 на истиот член утврдувањето на приоритетот за решавање на станбените потреби на оваа категорија работници ќе се врши врз основа на критериумите и мерилата и другите права и обврски утврдени со оваа самоуправна спогодба.

5. Според Оддел II став 3 алинеја 9 од Основните начела на Уставот на СР Македонија неприкосновената положба и улога на човекот ја сочинуваат, покрај другото и еднаквоста на правата, должностите и одговорностите во согласност со уставноста и законитоста.

Согласно член 2 алинеја 3 од Законот за здружениот труд правото на работа со општествените средства што го стекнува секој работник во здружениот труд е основ за остварување на неговите права, обврски и одговорности во здружениот труд. Работејќи во здружениот труд со општествени средства

според член 45 став 1 од Законот за здружениот труд работниот создава доход кој има општествен карактер, а истовремено стекнува и работен стаж, кој, исто така, има општествен карактер без оглед на тоа дали е стекнат во една, две или повеќе организации. Според член 173 став 3 од овој закон, правата, обврските и одговорностите што ги има работниот во работниот однос ги остварува од денот кога започнал да работи.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај правото на учество во постапката за решавање на станбените прашања на работниците — самци се условува со одреден број на години работен стаж поминат во Работната организација и со одреден број години на живот, Судот утврди дека оспорениот член од Спогодбата не е во согласност со уставното начело на еднаквост и е во спротивност со наведените законски одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 209/87

13 јануари 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

133.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 13 јануари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 18 од Правилникот за решавање на станбените потреби на работниците во Основната организација на здружениот труд „Механизација“ во Скопје, во состав на Градежната работна организација „Маврово“ во Скопје, донесен од работниците со референдум одржан на 29 март 1984 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената основна организација на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Основниот суд на здружен труд во Скопје со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија поведе постапка за оценување уставноста и законноста на член 18 од актот означен во точка 1 на оваа одлука, затоа што со него е повредено уставното начело на еднаквост.

4. На седницата Судот утврди дека во член 18 став 1 од Правилникот е предвидено за секоја година работен стаж во Градежната работна организација „Маврово“ да се добиваат по 2 бода, а во став 2 на истиот член е предвидено за секоја година работен стаж стекнат во друга организација по 1 бод.

Согласно член 2 алинеја 3 од Законот за здружениот труд правото на работа со општествените средства што го стекнува секој работник во здружениот труд е основа на остварување на неговите права, обврски и одговорности во здружениот труд. Работејќи во здружениот труд со општествени средства, според член 45 став 1 од Законот работниците создаваат доход кој има општествен карактер, а истовремено работниот стекнува работен стаж, кој, исто така, има општествен карактер, без оглед на тоа дали е стекнат во една или повеќе организации на здружениот труд. Согласно член 118 став 1 од овој закон дел од создадениот доход работниците во основната организација издвојуваат во фондот за заедничка потрошувачка, кој, покрај другото, се користи и за обезбедување станови и станбени кредити за работниците.

Со оглед на тоа што со член 18 од означениот правилник работниот стаж се вреднува различно во зависност од тоа во која организација е остварен, Судот утврди дека оспорената одредба не е во согласност со уставното начело на еднаквост, изразено во Оддел II став 3 алинеја 9 и дека е во спротивност со наведените законски одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У.бр. 232/87

13 јануари 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

134.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 20 јануари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 37 од Правилникот за условите и начинот на решавање на станбените прашања на работниците во Работната организација „Глорија“ во Скопје, донесен со референдум на 15 ноември 1984 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената организација на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Основниот суд на здружен труд во Скопје, со предлог поведе постапка за оценување уставноста и законноста на актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што основот стручна подготовка при распределба на станови има доминантно влијание во однос на другите основи, што не е во согласност со начелото на заемност и солидарност.

4. На седницата Судот утврди дека во член 37 од Правилникот е предвиден основот работење на одредено место со разработени подоснови, при што во зависност од степенот на стручната подготовка може да се добијат од 40 до 60 бода. Понатаму, во Правилникот е предвидено по основот станбена состојба односно за работник без стан да може да се добијат најмногу 30 бода.

5. Според член 42 и 42-а од Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73, 14/74 и 27/86) и член 463 од Законот за здружениот труд со самоуправен општ акт за доделување на станови на користење се утврдуваат начинот, условите и редот на првенството за добивање на станови и станбени кредити. При утврдувањето на условите и редот на првенството односно при утврдувањето на основите и мерилата, според мислењето на Судот, доминантно влијание треба да има станбената состојба, како израз на начелото на заемност и солидарност утврдено во Оддел II став 3 алинеја 6 од Основните начела на Уставот на СР Македонија.

Со оглед на тоа што при распределбата на станови и станбени кредити основот станбена состојба нема доминантно влијание односно доминантно влијание има стручната подготовка изразена во основот работење на одредено работно место, Судот утврди дека оспорениот член 37 не е во согласност со уставното начело на заемност и солидарност и со означените законски одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 234/87

20 јануари 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Законот за изменување и дополнување на Законот за општонационална одбрана („Службен весник на СРМ“ број 50/87) се направени грешки, поради што се дава

И С П Р А В К А

на Законот за изменување и дополнување на Законот за општонационална одбрана

1. Ставовите 3, 4, 5 и 6 на член 14 треба да бидат ставови 3, 4, 5 и 6 на член 16.
2. Ставовите 4, 5, 6 и 7 на член 17 треба да бидат ставови 3, 4, 5 и 6 на член 14.
3. По член 14 наместо член 17 треба да стојат членовите: 15 и 16.

Бр. 13-621

23 февруари 1988 година
Скопје

Од Законодавно-правната комисија
на Собранието на СРМ

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Законот за дополнување на Законот за обезбедување средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година („Службен весник на СРМ“ број 50/87) е направена грешка, поради што се дава

И С П Р А В К А

на Законот за дополнување на Законот за обезбедување средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година

Во член 2, бројот „1“ треба да се брише.

Бр. 13-211

23 февруари 1988 година
Скопје

Од Законодавно-правната комисија
на Собранието на СРМ

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Законот за изменување и дополнување на Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ број 50/87) е направена грешка, поради што се дава

И С П Р А В К А

на Законот за изменување и дополнување на Законот за даноците на граѓаните

1. Во член 3 наместо стапката „2%“ треба да стои стапката „2‰“.

Бр. 13-211

23 февруари 1988 година
Скопје

Од Законодавно-правната комисија
на Собранието на СРМ

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во Законот за одлагање на враќањето и за отстапување на ануитети по кредити дадени на организации на здружениот труд, објавен во „Службен весник на СРМ“ број 26/87, е направена грешка, поради што се дава

И С П Р А В К А

на Законот за одлагање на враќањето и за отстапување на ануитети по кредити дадени на организации на здружениот труд

Во член 2 став 1 на почетокот, наместо зборот „На“ треба да стојат зборовите: „За висината на одложените ануитети на“.

Бр. 13-238

23 февруари 1988 година
Скопје

Од Законодавно-правната комисија
на Собранието на СРМ

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

86.

Врз основа на член 116 став 2 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83, 43/85 и 50/87) Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за здравствена заштита, на седницата на сите собори на Собранието, одржана на 2 март 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИДОВИТЕ И ИЗНОСИТЕ НА УЧЕСТВОТО НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПРАВТА ОД ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО ТРОШОЦИТЕ ЗА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1

Со оваа одлука привремено се утврдуваат видовете и износите на учеството на корисниците на правата од здравствена заштита во трошоците на одделни видови здравствена заштита, корисниците кои се ослободуваат од учеството во трошоците при користењето на одделни видови здравствена заштита, начинот на валоризирањето на износите на учеството на корисниците при користење на одделни видови здравствена заштита и начинот на наплата на тоа учество.

Член 2

Корисниците учествуваат во дел од трошоците при користење на здравствена заштита и тоа за:

1. издаден лек по еден рецепт, освен за оние лекови за чија примена е потребна непосредна интервенција на стручен медицински работник 300 дин.
2. здравствени услуги пружени со цел за естетска корекција на одделни органи и делови на телото, носот, ушните

школки лицето, дојките, операција на брадавици и слично, освен кога корекциите се потребни за преминување на функционални пречки

50%/о

3. абортуси за кои не постои апсолутна медицинска индикација, освен за жени кои имаат над 3 деца

50%/о

4. чевли со протеза

40%/о

5. ортопедски чевли

50%/о

6. ракавици

40%/о

7. сите видови черапи освен на корисниците од женскиот пол кога носат протези на долните екстремитети

50%/о

8. затеги, суспензориуми и појаси

50%/о

9. корсети и мидери

50%/о

10. ортопедски влошки

50%/о

11. кожни капи

50%/о

12. очила

50%/о

13. слушни помагала

20%/о

14. привремена и медијална протеза

50%/о

15. забнопротетички средства

20%/о

16. вештачка дојка, без медицинска индикација

10%/о

17. перика со одобрение на здравствена комисија

60%/о

18. преглед без упат кај специјалисти и супспецијалисти кога по оценка на лекарот услугата не е неопходна

100%/о

Доколку цената на лекот е пониска од утврденото учество корисникот ја плаќа цената на лекот.

Во случај кога учеството во трошоците за здравствена заштита се утврдува процентуално од цената на услугата апсолутниот износ се одредува според цената на здравствената услуга во здравствената организација.

Член 3

Од учеството во трошоците при користењето на здравствената заштита се ослободуваат, и тоа:

1. корисниците кои користат здравствена заштита кои по Законот за здравствена заштита се сметаат за задолжителни видови на здравствена заштита, освен за лековите, а децата до 6-годишна возраст се ослободуваат од учество и за лекови;

2. корисниците на постојана социјална помош и членови на нивните потесни семејства кои тие ги издржуваат;

3. уживатели на пензија со заштитен додаток и членови на нивните потесни семејства кои тие ги издржуваат, освен за лековите;

4. лицата кои се заболени од заболување со поголемо социјално-медицинско значење поради кои имаат потреба од почесто користење на здравствена заштита, бубрежните заболувања што се третираат со хронична дијализа, лекување на алкохоличари и наркомани, ревматската треска, малигните заболувања, шеќерната болест, прогресивната мускулна дистрофија и хемофилијата;

5. корисниците кои врз основа на евиденцијата на СИЗ за вработување се водат како невработени и

6. пианските борци, учесници во НОВ пред 9 септември 1943 година, ако не се ослободени од учеството по посебни прописи, освен за лековите.

Член 4

Корисниците од член 3 точка 2 и 5 од оваа одлука се ослободуваат од учеството во трошоците при користење на здравствена заштита врз основа на исправа која им ја издава надлежната СИЗ за здравствена заштита, по претходно спроведена постапка во кое е утврдено дека се предвидени условите за ослободување од учеството.

Исправата од став 1 на овој член се издава врз основа на званични докази. За корисниците од став 1 на овој член на грбот на рецептата за добивање на лек односно налогот за добивање на ортопедско средство односно помагало се запишува бројот на исправата со која се докажува ова својство и тоа го заверува со потпис и печат надлежниот здравствен или друг работник.

Член 5

Во почетокот на секоја година Собранието на Републиката самсуправна интересна заедница за здравствена заштита со одлука го валоризира износот на учеството на корисниците за издаден лек по рецепт утврден во член 2 точка 1 од оваа одлука, со просечно остварениот пораст на малопродажните цени на лековите во Републиката во претходната година.

Член 6

Учеството во трошоците при користењето на здравствената заштита утврдена со оваа одлука корисниците го плаќаат непосредно во здравствената организација во која се користи здравствена заштита, односно на аптеката која го издава лекот.

Член 7

Здравствените организации се должни да водат посебна евиденција за учеството кое корисниците го плаќаат непосредно на здравствената организација.

Здравствената организација е должна најдоцна до 5-ти во месецот да ѝ доставува на Општинската СИЗ за здравствена заштита извештај за наплатениот износ на учеството за претходниот месец.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Член 9

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на единствените критериуми за учеството на корисниците на здравствена заштита во цените на одделни видови здравствени услуги, како и при набавка на ортопедски помагала, протетички средства и лекови, бр. 0606-1207/1 од 6 јули 1983 година.

Бр. 08-407/1

2 март 1988 година
Скопје

Претседател,

д-р Кирил Апостолов, с. р.

С О П Ш Т Е Н И Е

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79, 46/82 и 11/87), Собранието на општината Неготино објавува дека ќе врши избор на судија на Општинскиот суд — Неготино.

Кандидатите за избор на судија треба да ги исполнуваат следните услови:

— да се државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

— да се дипломирани правници со потребно искуство и стручно знаење;

— да имаат положено правосуден испит и

— да имаат морално-политички квалитети за вршење на судската функција.

Заинтересираните кандидати, пријавите со потребните документи треба да ги достават до Собранието на општината Неготино — Комисија за избори и именувања, во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето на ова соопштение. (63)

СОДРЖИНА

- | | |
|--|-----|
| 83. Закон за намалување на пресметувањето на амортизацијата на општествените средства — — — — — | 137 |
| 84. Закон за учество на Социјалистичка Република Македонија во финансирањето на штедењето, супституцијата и рационалното користење на сите видови енергија — — | 137 |
| 85. Закон за привремена забрана на располагањето со општествени средства за нестопански и непроизводствени инвестиции во 1988 година — — — — — | 138 |
| 86. Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот од доход на организациите на здружениот труд — — — — | 139 |
| 87. Закон за изменување на Законот за републичките даноци на граѓаните — — | 140 |
| 88. Закон за изменување и дополнување на Законот за даноците на граѓаните — — | 140 |
| 89. Закон за дополнување на Законот за давање надоместок на дел од каматата на кредитите за определени намени во периодот од 1986 до 1990 година — — — — | 140 |
| 90. Закон за изменување на Законот за административните такси — — — — — | 141 |
| 91. Закон за изменување и дополнување на Законот за насоченото образование — — | 141 |
| 92. Закон за изменување и дополнување на Законот за правосудниот испит — — — — | 143 |
| 93. Закон за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства на општините, Републиката и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачката во 1988 година — — — — — | 145 |
| 94. Автентично толкување на член 2-А од Законот за задолжително здружување на дел од средствата на општествената репродукција за учество во финансирањето на изградбата на електро-енергетски објекти — | 145 |
| 95. Одлука за потврдување на годишната програма за изградба, одржување и реконструкција на магистралната и регионалната патна мрежа во СР Македонија за 1988 година — — — — — | 146 |
| 96. Одлука за согласност на Собранието на СРМ со Одлуката за измена на Одлуката за распределба на надоместоците за патишта содржани во малопродажната цена на бензинот и плинското масло за употреба на патот што се плаќаат на друмските моторни и приклучни возила и надоместоците што се плаќаат на странските моторни возила, меѓу Републиката самоуправна интересна заедница за патишта и општинските самоуправни интересни заедници за патишта — — — — — | 146 |

97. Одлука за согласност на Собранието на СРМ со Одлуката за спроведување на висината и начинот на плаќање на надоместоците за употреба на јавните патишта што се плаќаат на моторни и приклучни возила — — — — — 146
98. Одлука за разрешување и именување членови на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство — — — — — 147
99. Одлука за разрешување судија на Окружниот суд — Штип — — — — — 147
100. Одлука за разрешување на судија на Врховниот суд на Македонија — — — — — 147
101. Одлука за избор на судија на Окружниот стопански суд — Скопје — — — — — 147
102. Одлука за именување заменик на Републичкиот општествен правобранител на самоуправањето — — — — — 147
103. Одлука за именување јавен обвинител на Македонија — — — — — 148
104. Одлука за избор на претседател на Окружниот стопански суд — Битола — — — — — 148
105. Одлука за избор на судија на Окружниот суд — Штип — — — — — 148
106. Одлука за разрешување од должноста заменик на јавниот обвинител на Македонија — — — — — 148
107. Одлука за кредитната политика на Републиката во 1988 година — — — — — 148
108. Одлука за согласност на Собранието на СРМ со Одлуката за утврдување на стапката на придонесот за вработување во 1988 година — — — — — 150
109. Одлука за согласност на Собранието на СРМ со Одлуката за утврдување стапката на придонесите на Републиката заедница на културата за 1988 година — — — — — 150
110. Одлука за именување членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работоводен орган на Националниот парк „Пелистер“ — Битола — — — — — 150
111. Одлука за давање согласност на Одлуката на Советот на Ветеринарскиот институт — Скопје, за именување директор на Институтот — — — — — 151
112. Одлука за делегирање претставник на Координациониот одбор за координирање и насочување на општествено-политичката активност во јавната дискусија кон Нацртот на амандманите на Уставот на СФРЈ и Уставот на СРМ — — — — — 151
113. Одлука за овластување потписник на Општествениот договор за изработка и финансирање на Второто издание на Енциклопедијата на Југославија — — — — — 151
114. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Републичкиот завод за здравствена заштита — Скопје — — — — — 151
115. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Клиника за уво, нос и грло при Медицинскиот факултет — Скопје — — — — — 152
116. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Фармацевтски институти при Медицинскиот факултет во Скопје — — — — — 152
117. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Клиника за инфективни болести и фебрилни состојби при Медицинскиот факултет — Скопје — — — — — 152
118. Одлука за именување претставник на општествената заедница во Советот на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија — Скопје — — — — — 152
119. Одлука за именување членови на Конкурната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ — Скопје — — — — — 153
120. Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје — — — — — 153
121. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Болницата за нервни и душевни болести — Скопје — — — — — 153
122. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница на ООЗТ Клиника за ревматологија при Медицинскиот факултет — Скопје — — — — — 153
123. Одлука за именување членови на Конкурната комисија за изготвување предлог за именување дсқан на ООЗТ Технолошко-металуршкиот факултет — Скопје — — — — — 153
124. Финансиска програма за пошумување на голините и мелиорација и реконструкција на слабопродуктивните нискоствелени и деградирани шуми и шикари во 1988 година — — — — — 154
125. Програма за користење на средства за заштита и користење на земјоделското земјиште за периодот од 1988 до 1990 година — — — — — 155
126. Програма за поттикнување на развојот на земјоделството во 1988 година — — — — — 155
127. Правилник за начинот на полагањето и Програмата за посебниот стручен испит на самостојните превозници — — — — — 160
128. Правилник за работната облека на самостојните превозници што вршат јавен превоз на патници — — — — — 161
129. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за техничко-експлоатационите услови на моторните возила со кои се врши јавен превоз во патниот сообраќај **Програма за полагање на стручниот испит на такси превозници** — — — — — 162
130. Решение за исполнување на условите за вршење на испитување и прегледи по прописите за заштита при работа — — — — — 163
131. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 207/87 од 23 декември 1987 година — — — — — 163
132. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 209/87 од 13 јануари 1987 година — — — — — 164
133. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 232/87 од 13 јануари 1988 година — — — — — 165
134. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 234/87 од 20 јануари 1988 година **Исправка на Законот за изменување и дополнување на Законот за општонародна одбрана** — — — — — 166
- Исправка на Законот за дополнување на Законот за обезбедување средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година** — — — — — 166
- Исправка на Законот за изменување и дополнување на Законот за даноците на граѓаните** — — — — — 166
- Исправка на Законот за одлагање на враќањето и за отстапување на ануитети по кредити дадени на организациите на здружениот труд** — — — — — 166
- Општи акти на самоуправните интересни заедници**
86. Одлука за видовите и износите на учеството на корисниците на правата од здравствена заштита во трошоците за одделни видови на здравствена заштита — — — — — 166